



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 14 јануари 1998
Скопје

Број 1

Год. LIV

Аконтацијата за 1998 година изнесува
7.200 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија донесе

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВО НРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

Се отповикува

I

д-р Ѓорѓи Спасов, од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Бугарија, со седиште во Софија.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 54
30 декември 1997 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

2.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија донесе

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВО НРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА

Се отповикува

I

Никола Тодорчевски, од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Албанија, со седиште во Тирана.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 55
30 декември 1997 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

3.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија донесе

УКАЗ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВО НРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

Се поставува

I

Никола Тодорчевски, досегашен вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Албанија, за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Бугарија со седиште во Софија.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 56
30 декември 1997 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

4.

Врз основа на член 3, став 2 од Одлуката за висината на надоместокот за користење на радио фреквенции („Службен весник на РМ“ бр. 45/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.12.1997 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА КОНСТАНТАТА „А“ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИО ФРЕКВЕНЦИИ

1. Со оваа одлука се определува вредноста на константата „а“ за утврдување на висината на надоместокот за користење на радио фреквенциите.

2. Вредноста на константата „а“ за тековната 1998 година изнесува 50 ДМ.

3. Денарската противвредност на вредноста на константата „а“ се пресметува според средниот курс на Народната банка на Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3095/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

5.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.12.1997 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИБИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ЕКОНОМСКАТА ПОМОШ ОД СТРАНСТВО ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Средствата во денарската противвредност од економската помош од странство која доаѓа од разни меѓународни организации и институции, фондови и билатерални односи и опрема и суровини (во понатамошниот текст: економска помош од странство) наменети за развој на земјоделството, шумарството, водостопанството и ветеринарството (во понатамошниот текст: развој на земјоделството), ќе се уплатуваат на посебна сметка во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (Фонд).

Потписник на сметката на Фондот е Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Стручните, административните и техничките работи на Фондот ги врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. За користење на средствата на Фондот министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија.

3. Комисијата ги врши следниве работи:

- се грижи за прибирање на средствата во Фондот;
- утврдува поблиски критериуми за определување на корисниците на средствата;
- утврдува програми, проекти и корисници на средствата од фондот;
- утврдува услови за пласирање на средствата од Фондот;
- се грижи за користење на средствата од Фондот;
- објавува конкурс за користење на средствата.

4. Извори на средства на Фондот се:

- денарската противвредност на увезените производи наменети за развој на земјоделството чија набавка е финансирана од економската помош од странство;
- камата на уплатените средства (депозити) по важечка каматна стапка; и
- приливот на средства од сите понатамошни враќања на пласманите.

5. Вредноста на набавките на производите наменети за развој на земјоделството финансирани од економската помош од странство се изразува во странска валута.

Крајните корисници на средствата од став 1 на оваа точка се должни да ја уплатат во Фондот вредноста на производите.

Рокот за уплата на денарските средства од страна на корисниците изнесува:

- за суровини 3 месеци по приемот на производите во три еднакви тримесечни рати;
- за опрема 12 месеци по нејзиниот примем во најмногу дванаесет еднакви тримесечни рати.

На вредноста на увезените производи не се пресметува камата, освен затезна во случај на задоцнување на плаќањата на поединечните рати во утврдените рокови.

Условите за користење на средствата од оваа одлука ќе се уредат со Договор.

Плаќањето на доспеаните рати се врши во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата.

Увозот на производите наменети за развој на земјоделство набавени со средствата од економската помош од странство, се ослободуваат од плаќање на царински и други увозни давачки.

Доколку одделна земја постави посебни услови за користење на средствата што ги дозначува на Република Македонија, таквите услови дополнително ќе се утврдат со Одлука.

6. Поблиско утврдување на корисниците на денарските средства, согласно овис намени го врши Комисијата, врз основа на претходно утврдените критериуми.

Условите за репласирање на прибраните средства по предлог на Комисијата ги утврдува Владата на Република Македонија.

7. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство најмалку еднаш годишно ја известува Владата на Република Македонија за работењето на Фондот.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3153/1

29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

6.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи на управата во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85 и 51/88) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15.12.1997 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ

Член 1

Недвижниот имот – објект училиште „25-ти Мај“ во населба Сингелиќ – Скопје со површина од 350 м² и дворното место со површина од 3204 м² лоцирано на КП. бр. 703/2, се доделува на користење и управување на Основното училиште „25-ти Мај“ населба Сингелиќ – Скопје.

Член 2

Правото на користење и управување на недвижниот имот опишан во член 1 на Одлуката се пренесува без надоместок.

Член 3

Постапката за примопредавање на недвижниот имот, да ја спроведе Службата за општи и заседнички работи во Владата на Република Македонија, при што да биде сочинет записник.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2255/3

15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

7.

Врз основа на член 18, став 3 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи на управата во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на РМ“, бр. 41/85 и 51/88) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 41/85, 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15.12.1997 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОТПАДУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ

Член 1

Недвижниот имот – објект со површина од 482 м² и земјиште што служи за редовна употреба на објектот со површина од 1323 наул. „Рузвелтова“ бр. 20, лоцирани на КП. бр. 6273, КО – Битола, со кој располага Република Македонија се даваат на користење и управување на Пионерскиот центар „Трајче Маглоски“ – Битола.

Член 2

Правото на користење и управување на недвижниот имот опишан во член 1 на Одлуката се пренесува без надоместок.

Член 3

Постапката за примопредавање на недвижниот имот, да ја спроведе Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија, при што да биде сочинет записник.

Член 4

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2412/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

8.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Сл. весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.12.1997 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА ЗА ОБЈЕКТОТ 35 КВ ДАЛНОВОД „КОСЕЛ-ПЕСОЧАНИ“, ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ ВО ОПШТИ- НИТЕ БЕЛЧИШТА, МЕШЕИШТА И КОСЕЛ

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба на објектот 35 КВ далновод „Косел-Песочани“, што ќе се гради во општините Белчишта, Мешешта и Косел, а инвеститор е ЈП „Електростопанство на Македонија“ и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог – ситуација во М 1:25000, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3124/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

9.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/96) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.12.1997 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА ЗА ОБЈЕКТОТ „СТОЛАРСКА И ЛИМАРСКА РА- БОТИЛНИЦА СО ФАРБАРА“, ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ ВО ОПШТИНАТА КИЧЕВО

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба на објектот „Столарска и лимарска работилница со фарбара“, што треба да се гради во општината Кичево, КО „Лазоровци“, м. в. „Мовче“, на КП број 66, катастарска култура – нива, катастарска класа 5, со површина од 11098 м², од кои за објектот се пренаменуваат 1098 м², во сопственост на инвеститорите Мустафа, Јусуф и Неџие Цафероски од с. Мамудовци и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог – ситуација во М 1:1000, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3126/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

10.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.12.1997 година донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА ЗА ОБЈЕКТОТ „БЕНЗИНСКА ПУМПА СО ПРИ- ДРУЖНИ ОБЈЕКТИ“, ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ ВО С. РАДИЧЕВО, ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба на објектот „Бензинска пумпа со придружни објекти“, што треба да се гради на магистралниот пат М-6 делница Штип – Струмица, на стадионажа 52+432 лево, кај с. Радичево општина „Василево“, КО „Радичево“, м.в. „Ливадиште“, на КП број 216, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 230, 231, 232 и 234, катастарска култура – ниви и лозја, катастарска класа 3,4 и 5 класа, со вкупна површина од 11.648 м², од која за изградба на објектот се пренаменува 11.648 м², сопственост на Манев Илија, кој е својно и сопственик на ГТП „Ригис – Петрол“ кое се јавува како инвеститор, и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог – ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3125/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

11.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.12.1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за надворешни работи и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

4202 Ковчези, куфери, несесери, аташе-куфери, актен-чанги, футроли за очари, футроли за двогледи, футроли за фотоапарати, футроли за музички инструменти, футроли за пушки, футроли за пиштоли и слични контејнери; патни торби, тоалетни торби, ранци, женски чанти, торби за купување, портмонеа за банкноти, портмонеа за метални пари, футроли и корици за мапи или документи, табакери, кеси за тутун, торби за алат, спортски торби, торби за пиштина, кутии за накит, кутии за пудра, кутии за прибор за јадење и слични контејнери, од кожа или винтачка кожа, од фолии од пластични маси, од текстилни материјали, од вулканфибер, или од картон, или целосно или претежно прекрени со овие материјали или со хартија:

4202 92 -- Со надворешна површина од пластични маси или од текстилни материјали

1	2	3	4
8501	4202 92 98 00	----Друго (торби за камери)	1 парче
	8501 10	Електромотори и електрични генератори (освен генераторски агрегати); -- Мотори со моќност до 37,5 W	
9002	8501 10 10 00	-- синхронизирани мотори со моќност до 18 W	2 парчиња
	9002 11 00 00	Леќи, призма, огледала и други оптички елементи, од кои и да е материјал, монтирани, што се делови или прибор на инструменти или на апарати, освен такви елементи од оптички необработено стакло:	
	9002 20 00 00	-- За фотоапарати, проектори или за апарати за фотографски зголемување или намалување	3 парчиња
9006	9002 20 00 00	-- Филтери	10 парчиња
	9006 51 00 00	Фотографски апарати (освен кинематографски камери); фотографски флеш-апарати и флеш-сијалици, освен сијалиците со празнење од тар. број 8539:	
	9006 61 00 00	-- Други апарати: -- Со барало низ објективот (рефлексен, со еден објектив (СЛР), за филм со ролни со ширина до 35 мм	2 парчиња
	9006 91 00 00	-- Флеш-апарати со сијалици на празнење („електронски“)	2 парчиња
		-- Делови и прибор:	
		-- За фотографски апарати	2 парчиња

2. Со објавувањето на ова решение, решението донесено под број 23-2840/1 од 11.11.1996 година се става во сила.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3064/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

12.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.12.1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се

увезе без плаќање царина, а за потребите на Народна банка на Република Македонија и тоа:

Гарифен број	Гарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8207

Изменлив алат за рачни алатки, со или без механички погон, или за алатни машини (на пример, за пресување, ковање, втиснување, пресечување, нарежување или врежување на навои, дупчење и проширување на отвори со стружење, повлекување, глодење), вклучувајќи и матрици за извлекување или екструдирање на метал и алат за дупчење на карпи или земја:

8702 30

- Алат за пресување, ковање, извлекување или пресечување:

8702 30 10 00

-- За обработка на метал
а) алат за ковање јубилеен златник

2 комплекта

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3065/1

29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

13.

Врз основа на член 18 од Законот за платите и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката („Службен весник на Република Македонија“ број 36/90, 44/90, 38/91 и 23/97) и врз основа на деј II точка б став 2 алинеја 1 од Одлуката за основање на постојани работни тела во Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 6/95), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 1997 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ КОИ ГИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО ИЛИ КОИ ГИ НАЗНАЧУВА НАДЛЕЖНОТО ТЕЛО НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во точка 1 во алинеите 69 и 71 бројот „3,3“ се заменува со бројот „3,4“.

Во алинеја 85-а бројот „3,0“ се заменува со бројот „3,1“.

Во алинеја 85-б зборовите: „во сектор“ се бришат, а зборовите „до 2,9“ се заменуваат со бројот „3,0“.

По алинеја 85-б се додава нова алинеја 85-в која гласи:

„– Шеф на Бирото на секретарот на Собранието 3,0“.

Во алинеја 96 зборовите: „до 3,0“ се заменуваат со бројот „3,3“.

Во алинеја 100-а зборовите: „во сектор“ се бришат, а бројот „2,7“ се заменува со бројот „2,9“.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-4281/1

25 декември 1997 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Алил Цафероски, с.р.

14.

Врз основа на точка 3 алинеја 2 од Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од Програмата Phare на Европската Унија во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/94 и 31/95), Комисијата на Компензациониот фонд Phare, на седницата одржана на 16.12.1997 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВОТА ОД КОМПЕНЗАЦИОНИОТ ФОНД PHARE – ПРОЕКТИ ЗА МИКРО БИЗНИСИ

Член 1

Одлуката за условите и критериумите за користење на средствата од Компензациониот фонд Phare – проекти за микро бизниси („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 20/97) престанува да важи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 2

Средствата од Компензациониот фонд Phare во износ од 55.000.000 денари за поддршка на микро бизниси согласно Индикативниот план за ангажирање на средствата од Компензациониот фонд Phare прибрани во 1996 година, кои требаа да се користат согласно Одлуката од член 1 на оваа одлука, се пренасочуваат во НЕПА (Национална агенција за промоција на мали и средни претпријатија) за финансиска поддршка за развој на мали и средни претпријатија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-2389

24 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Комисијата,
Абдименаф Незири, с.р.

15.

Врз основа на член 37 од Законот за платен промет („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 9/94, 65/95 и 71/96), министерот за финансии донесува

У П А Т С Т В О

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И УПОТРЕБАТА НА ЕДИНСТВЕНИ ИНСТРУМЕНТИ – ОБРАСЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Упатството за формата, содржината и употребата на единствени инструменти – обрасци за вршење на работите на платниот промет во Република Македо-

нија („Службен весник на РМ“ бр. 21/94, 37/94, 54/94 и 51/97), во точка 3, по ставот 5 се додава нов став 6 кој гласи:

„Обликот и содржината на инструментите на платниот промет се дадени во Прилог бр. 5, кој е составен дел на ова Упатство“.

2. Во точка 63, потточка а), став 1, во заградата бројот „18“ се заменува со бројот „21“.

Во втората реченица, по зборот: „средствата“ сврзникот „и“, се заменува со записка, а по зборот: „сметката“ се додаваат зборовите: „и ознака за припадност на банка-депозитор“.

Во став 3, зборот: „Последниот“ се заменува со зборот: „Претпоследниот“.

По став 3 се додаваат три нови става 4, 5 и 6, кои гласат:

„Последниот податок на елементот „број на сметката“ – ознака за припадност на банката – депозитор е трицифрен број од кој првите две цифри се реден број на банката, а последната цифра е контролен број, пресметана по модул 11. Функцијата на контролниот број е во постапката на обработка на податоците од Налозите за плаќање, со примена на средства за автоматска обработка на податоците, да ја открие секоја грешка на тој податок настаната при запишувањето или опфаќањето на тој податок. Овој податок се запишува по индивидуалната партија, со одвојување од истиот податок со цртичка и тоа и за правното лице и друг имател на сметка – должник и за правното лице и друг имател на сметка – доверител, а се пополнува и во случај кога се врши плаќање помеѓу правни лица и други иматели на сметки депоненти на иста банка.

Ознаката за припадност на банката се определува за секоја банка посебно. Ознаките за припадност на банката се дадени во Прилог бр. 4, кој е составен дел на ова Упатство.

За правните лица и другите иматели на сметки кои се депоненти на дел од банка, како ознака за припадност на банката – депозитор се внесува ознаката на банката во чиј состав е делот на банката“.

Во потточка д), во став 3, првата реченица се заменува со две нови реченици кои гласат:

„Елементот „број на ознаката за поврзување“ го запишува имателот на сметката – налогодавач на сите инструменти на платниот промет независно од тоа дали се употребуваат за плаќање во иста организациона единица или помеѓу различни организациони единици на Заводот.

Податокот за припадност на банка го внесуваат само правните лица и други иматели на сметки на инструментите за плаќања кои гласат на големи износи согласно Одлуката за начинот на извршување на платниот промет со инструменти за плаќање што гласат на големи износи („Службен весник на РМ“ бр. 50/97)“.

Во потточка е), по ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласат:

„Во елементот „Повикување на број (задолжување)“, Буџетот, корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија, на инструментите на платниот промет запишуваат податоци во должина од 20 знаци од кои 19 се нумерички, а еден е специјален знак – (цртичка) кој служи за раздвојување на податоците од овој елемент.

Основните модели кои ги пополнуваат Буџетот, корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија во просторот на елементот „повикување на број“, со објаснувањата за нивната употреба, се дадени во Прегледот на основните модели кои ги пополнуваат Буџетот, корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија, во Прилог бр. 3, кој е составен дел на ова упатство“.

3. Пред називот на Прегледот на основните модели на повикувањето на број со објаснение за нивната употреба, во десниот горен агол се додаваат зборовите: „Прилог број 2“.

4. Пред обликот и содржината на инструментите на платниот промет, во десниот горен агол се додаваат зборовите: „Прилог бр. 5“.

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 15 јануари 1998 година.

Број 08-11471/1
30 декември 1997 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Таки Фити, с.р.

Прилог број 3

ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ МОДЕЛИ КОИ ГИ ПОПОЛНУВААТ БУЏЕТОТ, КОРИСНИЦИТЕ И ЕДИНКИТЕ КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број на моделот	Содржина на моделот (распоред на полињата и позициите на контролниот број во моделот)
40	($\Pi_{1/1}$)К($\Pi_{1/2}$)К – (Π_2)К
41	($\Pi_{1/1}$)К($\Pi_{1/2}$)К – (Π_2)К
42	($\Pi_{1/1}$)К($\Pi_{1/2}$)К – (Π_2)К
43	($\Pi_{1/1}$)К($\Pi_{1/2}$)К – (Π_2)К
44	($\Pi_{1/1}$)К($\Pi_{1/2}$)К – (Π_2)К
45	($\Pi_{1/1}$)К($\Pi_{1/2}$)К – (Π_2)К
46	($\Pi_{1/1}$)К($\Pi_{1/2}$)К – (Π_2)К

Првите два нумерички знаци се запишуваат во претполето на овој елемент и претставуваат број на основниот модел на елементот „Повикување на број (задолжување)“.

Останатите 17 нумерички знаци и еден специјален знак (цртичка) се запишуваат во полето на елементот „Повикување на број (задолжување)“ и тоа:

– првиот податок ($\Pi_{1/1}$)К($\Pi_{1/2}$)К во должина од 11 нумерички знаци содржи: број на раздел на Буџетот на Република Македонија од 3 нумерички знаци и глава на Буџетот на Република Македонија од 2 нумерички знаци со контролен број ($\Pi_{1/1}$)К и регистарски број од 4 нумерички знаци со контролен број од 1 нумерички знак ($\Pi_{1/2}$)К;

– вториот податок (Π_2)К во должина од 6 нумерички знаци го содржи бројот на потставката од Буџетот на Република Македонија од 5 нумерички знаци со контролен број 1 нумерички знак.

Модел 40: Се употребува кога се врши пренос на средства од Буџетот спрема корисниците на средства од Буџетот.

Модел 41: Се употребува кога се врши пренос на средства од корисниците на средства од Буџетот спрема единките корисници на средства од Буџетот.

Модел 42: Се употребува кога се вршат плаќања на корисниците на средства од Буџетот и единките корисници спрема добавувачи на стоки и услуги и исплата на плати и надоместоци и друго.

Модел 43: Се употребува кога се врши враќање на вишок на пренесени средства од страна на корисниците на средства од Буџетот спрема Буџетот.

Модел 44: Се употребува кога се врши враќање на вишок на пренесени средства од единка корисник на средства од Буџетот кон министерствата.

Модел 45: Се употребува кога се врши враќање на неискористени средства од сметка на дел од корисник

на средства од Буџетот, единка корисник, акредитив, упатница или привремена сметка на платниот промет.

Модел 46. Се употребува кога се вршат плаќања на вонредни трошоци на Буџетот.

Прилог бр. 4

ПРЕГЛЕД ЗА ОЗНАКА ЗА ПРИПАДНОСТ НА БАНКАТА

ред бр	Назив на банката	сметка на банката	ознака за припадност на банката
1	Комерцијална Банка АД Скопје	40100-620-16	019
2	Македонска Банка АД Скопје	40100-620-21	027
3	Стопанска Банка АД Скопје	40100-620-42	035
4	Стопанска Банка АД – централа Скопје	40100-623-79	035
5	Стопанска Банка АД – филијала Ресен	40310-623-21	035
6	Стопанска Банка АД – филијала Кичево	40320-623-37	035
7	Стопанска Банка АД – филијала Кочани	40400-623-21	035
8	Стопанска Банка АД – филијала Витница	40401-623-63	035
9	Стопанска Банка АД – филијала Берово	40410-623-58	035
10	Стопанска Банка АД – филијала Делчево	40420-623-42	035
11	Стопанска Банка АД – филијала Струга	41020-623-21	035
12	Стопанска Банка АД – филијала Дебар	41030-623-37	035
13	Стопанска Банка АД – филијала Крушево	41110-623-21	035
14	Стопанска Банка АД – филијала Струмича	41300-623-16	035
15	Стопанска Банка АД – филијала Радовиш	41310-623-21	035
16	Стопанска Банка АД – филијала Штип	41400-623-16	035
17	Стопанска Банка АД – филијала Пробиштип	41401-623-42	035
18	Стопанска Банка АД – филијала Св. Николе	41420-623-37	035
19	Стопанска Банка АД – филијала Гостивар	41510-623-21	035
20	Стопанска Банка АД – филијала Велес	41600-623-16	035
21	Стопанска Банка АД – филијала Гевгелија	41610-623-21	035
22	Стопанска Банка АД – филијала Кавадарци	41620-623-37	035
23	Стопанска Банка АД – филијала Неготино	41630-623-42	035
24	Земјоделска Банка АД Скопје	40100-620-63	043
25	Инвест Банка АД Скопје	40100-620-84	051
26	Извозна кредитна Банка АД Скопје	40100-620-107	060
27	Извозна кредитна Банка АД Делов Битола	40300-623-42	060
28	Кредитна Банка АД Скопје	40100-620-128	078
29	Алмако Банка АД Скопје	40100-620-133	086
30	Балканска Банка АД Скопје	40100-620-149	094
31	Силекс Банка АД Скопје	40100-620-154	108
32	Тутунска Банка АД Скопје	40100-620-175	116
33	Радобанк АД Скопје	40100-620-180	124
34	Тетекс Банка АД Скопје	40100-620-203	132
35	Тетекс Банка АД Скопје филијала Тетово	41500-623-37	132
36	Ака Банка АД Скопје	40100-620-224	159
37	Експорт импарт Банка АД Скопје	40120-620-245	167
38	Столична Банка интерншенал Скопје	40100-620-250	175
39	Стопанска Банка АД Битола	40300-620-16	183
40	Кредитна Банка АД Битола	40300-620-58	191
41	Комерцијално Инвестициона Банка АД Куманово	40900-620-16	205
42	Охридска Банка Охрид	41000-620-16	213
43	Пелагониска Банка АД Прилеп	41100-620-16	221
44	Тетовска Банка АД Тетово	41500-620-16	230
45	Народна Банка – равен сектор		248
46	Народна Банка – примарна сметка		256
47	Останати трансакции со ИБРМ		264

ОБЈАВА

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија – Скопје во смисла на член 24 од Законот за семе („Сл. весник на РМ“ бр. 18/73, 51/88, 20/90, 32/91 и 85/92) објавува дека во Регистарот на доработувачи на семенски материјал се запишува:

ТП „КОБО“ експорт-импорт – Скопје ги исполнува условите и се запишува во регистарот за доработка на семенски материјал од компир – регистарски број 29, решение бр. 10-8386/2 од 1.12.1997 година.

Бр. 10-8386/2
1 декември 1997 година
Скопје

Министер,
м-р **Киро Докузовски, с.р.**

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението бр. 10-3047/1 од 10 декември 1997 година, објавено во „Службен весник на РМ“ бр. 63/97, се поткраднала грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА
НА РЕШЕНИЕТО БР. 10-3047/1 ОД 10 ДЕКЕМВРИ
1997 ГОДИНА

Во став 1 на Решението наместо зборот „Карбуни-ца“ треба да стои зборот „Карбинци“.

Бр. 10-3047/2
29 декември 1997 година
Скопје

Од Републичката геодетска
управа

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 5989/97, на регистарска влошка бр. 1-30376-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Услужно трговско претпријатие на големо и мало „БО-КИ“ д.о.о. увоз-извоз Тетово, ул. „Илинденска“ лок бр. 10 Тетово.

Се брише Ристовски Љубе се запишува Славица Ристовска како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5989/97. (16545)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 2245/97, на регистарска влошка бр. 2-563, го запиша во судскиот регистар основањето на Производно, трговска задруга „МУБ“ п.о. увоз-извоз ул. „Горѓи Димитров“ бр. 70, Прилеп.

Основачи: Јован Недевски, Сузана Недевска, Душан Недевски.

Седиште: ул. „Горѓи Димитров“ бр. 70, Прилеп.

Дејности: 012810, 012820, 012830, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070130, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090160, 070310, 070320.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Задругата за обврските превземени во правниот промет со трети лица договара со целиот имот со полна одговорност.

Лице овластено за застапување во надворешно трговскиот промет е Јован Недевски.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2245/97.

(18947)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5800/97 на регистарска влошка бр. 1-37646, ја запиша во судскиот регистар промена на фирмата, истапување и пристапување на основач и промена на лице овластено за застапување на Трговското, услужно и производно претпријатие, „ФЕР-БАЛКАН“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „146“ „бис“ бр. 24, Скопје.

Претпријатието за производство, трговија и услуги „ЛАЈЛА КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Црноок“ бр. 10, Скопје.

Се брише Ајдин Кики, а се запишува Шукри Камбери, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5800/97. (14740)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5737/97 на регистарска влошка бр. 1-48410-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на фирма, седиште, основач и проширување на дејност во внатрешен трговски промет и промена на лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет на Мешовитото претпријатие за трговија „ДУНАВ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Скоевска“ бр. 82 б, Скопје.

Приватно, трговско услужно претпријатие „ДАН – ПАЛ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Прва Кума“ бр.9, Велес.

Кон претпријатието пристапува, Тодорче Јанев и Владе Илиевски, а истапува, Роберт Блажевски.

Дејноста се проширува со: 090131, 090132, 090139.

Се брише Роберт Блажевски, а се запишува Соња Јанева, како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5737/97. (14741)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5380/97 на регистарска влошка бр. 1-21610-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на фирма, седиште, основач, проширување на дејност и промена на директор на Претпријатието за трговија и услуги „ЉИКА“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Рифат Бурчевски“ бр. 69, Скопје.

Новото седиште на фирмата е на ул. „Рифат Бурчевски“ бр. 69, Скопје.

Кон претпријатието пристапува лицето Љика Авдирахман од Скопје.

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 060501, 060502, 060503, 060603, 080121, 080129, 080190, 120190.

Се брише Јулијана Димитријевска, се запишува Љика Авдирахман, како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5380/97. (14742)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2009/97 на регистарска влошка бр. 6-02000509-00-01, го запиша во трговскиот регистар основање на ТП „ВАЛЕ“ за трговија на мало со прехранбени производи на Валентина Станојко Јованова, ул. „Првوماјска“ бр. 37, Демир Капија.

Основач е Валентина Јованова од Демир Капија.

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, трговија на мало со прехранбени производи, леб, пециво, млеко и млечни производи, зеленчук, овошје и преработки, месо, живина, риба и месни преработки, разни животни продукти, алкохолни пијалоци и производи за домашни потреби.

Во правниот промет претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет претпријатието одговара со целиот свој имот.

Валентина Станојко Јованова, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2009/97. (14943)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5387/97, на регистарска влошка бр. 1-54468-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на „МИД-КОМ“ АД за производство, трговија и услуги, експорт-импорт ул. „Боте Боцевски“ бр. 3, Скопје.

Се брише Силвија Димитрова, а се запишува Драгича Брајовиќ.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5387/97. (15476)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 28/97, на регистарска влошка бр. 6-02000472-000-09, го запиша во трговскиот регистар префрлувањето на фирма на Драган Марко Лазетиќ ТП Цветкара „КАЛА“ Скопје, Цветен пазар, ул. „М.Х.В. Јасмин“ бб, тезга бр. 10.

Кон претпријатието пристапува Слободан Марко Лазетиќ, а истапува Драган Марко Лазетиќ.

Се брише Драган Лазетиќ, а се запишува Слободан Лазетиќ, како директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 28/97. (15477)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5142/97, на регистарска влошка бр. 1-43237-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на „МИНИВИЉАНТ“ д.о.о. за производство, промет и услуги, ул. „Даме Груев“ бр. 7/7-5, Скопје.

Се брише Владимир Атанасовски, а се запишува Љупчо Атанасовски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5142/97. (15478)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 4831/97, на регистарска влошка бр. 1-25670-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Производното трговско претпријатие „БИБ ИМПЕКС“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Рампо Левката“ бр. 17, Скопје.

Се брише Тодор Богдановски, а се запишува Христина Богдановска, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 4831/97. (15479)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3148/97, на регистарска влошка бр. 1-4723-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име на Претпријатието за трговија на големо и мало и увоз и извоз „МЕДИКАХЕМ“ ц.о. ул. „Антон Попов“ бр. 103-а, Скопје.

На 16.12.1996 год. во претпријатието пристапила Хаџи-Тосева Аврамчева Ксенија, а на истиот ден истапила Томиќ Борко и Лабудовиќ Будимир.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3148/97. (15480)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5714/97, на регистарска влошка бр. 1-26607-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за промет и производство „БУРАК ХОЛДИНГ“ експорт-импорт ц.о. ул. „Јордан Чопела“ бр. 6-п.

Се брише Орхан Заири, а се запишува Реџеп Заири, како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5714/97. (15481)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 57/97, на регистарска влошка бр. 8-02000546-000-01, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив, проширување на дејност на Трговија на мало и големо „ЛЕДЕР ШУЗ“ ДООЕЛ Градски трговски центар - I кат, Скопје.

Кон претпријатието пристапува Музафер Хамза, а истапува Пелковиќ Амела.

Дејности: 110309, 110909, 070310, 070320.

Да се запише Стојановска Лилјана, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 57/97. (15482)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 5838/97, на регистарска влошка бр. 1-1957-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Природно-математички факултет, Скопје, Гази Баба бб.

Да се брише досегашниот застапник проф. д-р Глигор Јовановски, декан без ограничување, а да се запише новиот застапник проф. д-р Владимир Петрушевски, декан без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5838/97. (15483)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 5852/97, на регистарска влошка бр. 1-4024-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Производното трговско услужно претпријатие „ВИТАН“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Лондонска“ бб. лок. 9 ТЦ Тафталице - 2, Скопје.

Производно трговско, услужно претпријатие „ВИТАН“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 6/2, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5852/97. (15484)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 5715/97, на регистарска влошка бр. 1-64090-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ОРТЕКС“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Орден Чопела“ бр. 6-ц, Скопје.

Се брише Камер Металари, а се запишува Орхан Заири, како директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5715/97. (15485)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. бр. 5573/97, на регистарска влошка бр. 1-20588-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Транспортно услужно трговско претпријатие „БОКГ“ увоз-извоз ц.о. Кавадарци, ул. „Народна Младина“ бр. 7.

Пристапува основачот Блажевски Блашко.

Се брише Блажевска Петра, се запишува Блажевски Блашко.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5573/97. (15704)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. бр. 2251/97, на регистарска влошка бр. 1-6197-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен и НТП и проширување на дејност во внатрешен трговски промет во Трговско претпријатие во приватна сопственост „МОНАКО - КОМЕРЦ“ Ц.О. Кавадарци, ул. „Кирил и Методиј“ бр. 1.

Дејноста се проширува со: 090121, 090122, 090123, 090124, 090129.

Се брише Клинчаров Александар, а се запишува Клинчаров Трајче како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2251/97. (15705)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. бр. 3407/97, на регистарска влошка бр. 1-470-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето во РО Градска Аптека „16 ЈУНИ“ со целосна одговорност, ул. „Илинденска“ бб Кавадарци.

Јавна здравствена организација Градска Аптека „16 ЈУНИ“ Ц.О. Кавадарци, ул. „Илинденска“ бб Кавадарци усогласување на РО Аптека „16 ЈУНИ“ ц.о. Кавадарци, ул. „Илинденска“ бб во Јавна здравствена организација Градска аптека „16 ЈУНИ“ Ц.О. Кавадарци, ул. „Илинденска“ бб согласно член 199 и 200 од Законот за здравствена заштита. Република Македонија Министерство за Здравство.

Дејност 130160.

Неограничено овластување. Целосна одговорност на Ангелина Коцева директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3407/97. (15706)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. бр. 4992/97, на регистарска влошка бр. 1-2828-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатие за трговија на големо и мало „УНИВЕРЗАЛ - ПРОМЕТ“ п.о. Кавадарци, ул. „Едвард Кардел“ бр. 13-а.

Проширување на дејност во внатрешен промет со: 080121 - ресторани со услужување и 080123 - ресторани за општествена исхрана.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 4992/97. (15707)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. бр. 6051/97, на регистарска влошка бр. 1-57342-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице во Приватното претпријатие за транспорт и трговија на големо и мало со увоз-извоз „ПАРТНЕР - ТВ“ ц.о., с. Извор Велес.

Да се брише: Трајковски Владо, а да се запише: Трајковски Љубе како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6051/97. (15708)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. бр. 5532/97, на регистарска влошка бр. 1-1666-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Самоуправна интересна заедница за патишта и комунални дејности на општина Тетово, ул. „ЈНА“ бр. 70.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5532/97. (15709)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. бр. 5030/97, на регистарска влошка бр. 1-32682-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основач, проширување на дејноста во внатрешен трговски промет на Претпријатие за шпедиција и услуги „ГЛОБУС“ ДОО Тетово, ул. „Маршал Тито“ локал 4 Тетово.

Претпријатие за шпедиција и услуги „ГЛОБУС“ ДОО Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 93/1-15 Скопје.

Кон претпријатието пристапува: Слободан Станишиќ, а истапува: Абази Вехаби.

Нови дејности се: 060501, 060502, 060602, 070111, 070112, 070114, 070124, 070125, 070127, 070128, 070140, 070211, 070222, 070214, 070219, 070224, 070225, 070226, 070230, 090181.

Се брише: Абази Вехаби, а се запишува: Слободан Станишиќ како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5030/
97. (15710)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 6086/97, на регистарска влошка бр. 1-54123-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, правен облик, седиште, основач, лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТР и проширување на дејност на Производно трговско претпријатие „КАФЈАЛ“ ц.о. експорт-импорт с.г. Речица – Тетово.

Претпријатието за градежништво, проектирање, трговија и услуги „ИБРО“ експорт-импорт ДОО с. Пирок – општина Боговиње.

Кон претпријатието пристапува: Ибрахими Ибрахим, а истапува Адеми Аметали.

Дејноста се проширува со: 012142, 013050, 01399, 020202, 020201, 050203, 090121, 090160, 090181, 100101, 100103, 110401, 110402, 110403, 110404.

Се брише: Адеми Аметали, а се запишува: Ибрахими Ибрахим како директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6086/
97. (15711)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 5918/97, на регистарска влошка бр. 1-59752-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач, дејност и директор на Претпријатие за производство и промет на големо и мало „АРТЕКС“ д.о.о. Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 77/A-2-2.

Истапува основачот Стоилковска Светлана, а пристапува Гајур Хисмани.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 012621, 012699.

Се брише Стоилковска Светлана, се запишува Гајур Хисмани.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5918/
97. (15712)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 5342/97, на регистарска влошка бр. 1-68240-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатие за производство и промет на стоки и услуги „ИЗОПРОЕКТ“ увоз-извоз д.о.о., ул. „Лазо Трпков“ бр. 11 Велес.

Се бришат: Стојанов Ванчо – без ограничување Стојанова Благородна – без ограничување, Тасевски Зоран – без ограничување.

Се запишува: Стојанова Нада – директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5342/
97. (15713)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 3944/97, на регистарска влошка бр. 1-61828-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште основач и лице овластено за застапување во внатрешен и НТП на Производно-трговско и услужно претпријатие „БИРО-ТРИМ 1“ Д.О.О. експорт-импорт, ул. „180“ бр. 3 Тетово.

Кон претпријатието пристапува Тримчески Миле, а истапува Михајлоски Владимир.

Се брише Михајлоски Владимир а се запишува Тримчески Миле како директор со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3944/
97. (15714)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 5871/97, на регистарска влошка бр. 2-60260-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив на

Шпедитерска транспортно услужна задруга „ШПЕД – ТРАНС Ч“ Ц.О. – Гевгелија, ул. „Јанко Урдинов“ број 18.

Се брише досегашниот назив: Шпедитерска транспортно услужна задруга „ДАНД“ Ц.О. – Гевгелија, а се запишува новиот назив кој гласи: Шпедитерска транспортно услужна задруга „ШПЕД – ТРАНС Ч“ Ц.О. Гевгелија.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5871/
97. (15715)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5726/97 на регистарска влошка бр. 1-5484-0-0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на основач на Претпријатието за туризам и угостителски услуги „ВАРДАР – ТУРС“ експорт-импорт ц.о. ул. „Горче Петров“ бр.46 Скопје.

Се брише Колеќевска Мира, а се запишува Колеќевски Спасе.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5726/97. (14998)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5690/97 на регистарска влошка бр. 1-46269-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на „ПРИМАТЕКС“ д.о.о. за производство, трговија, услуги експорт импорт „Бул. Јане Сандански“ бр.52/27 Скопје.

Дејности: 020201, 020202, 030002, 130112, 070227.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5690/97. (14999)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5183/97 на регистарска влошка бр. 1-64771-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основач и директор на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ЕЛКОН ТРЕИД“ д.о.о. експорт импорт ул. „Антон Попов“ бр.172/6 Скопје.

Се брише досегашното седиште ул. „Скупи -5а“ бр.20-а, а се запишува ул. „Антон Попов“ бр.172/6 Скопје.

Се брише досегашниот основач Марјан Тодевски, а се запишува новиот основач Ивановски Милисав.

Се брише досегашниот директор во внатрешниот и надворешниот промет Тодевски Марјан – директор со неограничени овластувања, се запишува Ивановски Милисав – директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5183/97. (15000)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5366/97 на регистарска влошка бр. 1-2396-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на „СТОПАНСКИ ПЕЧАТ“ Скопје д.о.о. ул. „3-та Македонска бригада“ бр.6 Скопје.

Се брише Стојановски Стојан, а се запишува Стефановска Даница.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5366/97. (15001)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5565/97 на регистарска влошка бр. 1-15907-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основач и лице на Претпријатието за приватна сопственост за производство и трговија на големо и мало „ДЕГА – ТРАДЕ“ увоз-извоз ц.о. Скопје ул. „Владимир Комаров“ бр.23/29.

Претпријатие за приватна сопственост за производство и трговија на големо и мало „ДЕГА – ТРЕЈД“ увоз-извоз ц.о. ул. „Прилепска“ бр.12 Скопје.

Кон претпријатието пристапува Милошевски Војслав, а истапува Милошевска Габриела.

Се брише Милошевска Габриела, а се запишува Милошевски Вонслав како директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5565/97. (15002)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 51/97 на регистарска влошка бр. 3-02000124-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, зголемување на основна правнина и промена на управител на Трговското друштво за промет и посредување „МАККАР – БАЛФИНКО – МАКФИН“ доо Скопје бул. „Србија“ бб.

Трговско друштво за промет и посредување „МАККАР – БАЛВИНКО – МАКФИН“ доо Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр.113.

Се брише Симеон Станковски, а се запишува Симеон Станковски како управител со ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 51/97. (15003)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 43111/97 на регистарска влошка бр. 1-35089-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „ПАЛАС“ доо Скопје, ул. „Кратовска“ бр.14-б.

Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „ПАЛАС“ доо Скопје, ул. „Кратовска“ бр.14-б врши промена на основач и директор на претпријатието. Истапува Љупчо Прентовски од Скопје, а пристапува како нов основач Милошевска Даница од Скопје, ул. „Варшавска“ бр.5-2/8.

Се брише досегашниот директор Љупчо Прентовски од Скопје, а се наменува за нов директор Милошевска Даница од Скопје, директор без ограничување во рамките на регистарските дејности во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 4311/97. (15004)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 4461/97 на регистарска влошка бр. 1-50741-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на седиште оснивач и директор на Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги „НИКАН 94“ експорт импорт ц.о. Скопје ул. Иван Козаров бр. 64.

Кон претпријатието пристапува: Кочовски Димитар од Скопје, а истапува Блажевски Бане.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 4461/97. (14715)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5803/97 на регистарска влошка бр. 1-5544-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на Претпријатие за промет и посредување „АГАМ“ увоз извоз Скопје ц.о. ул.114 Дебарска бр.7.

Претпријатие за производство, трговија услуги, посредување и превоз на патници и стоки „АГАМ“ увоз извоз ц.о. Скопје ул.114 Дебарска бр.7.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5803/97. (14716)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3809/97 на регистарска влошка бр. 1-5083-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на Претпријатие за внатрешна трговија на големо и мало и услуги во прометот „СУВА ПЛАНИНА“ ц.о. с. Батинци Скопско ул. „7“ бр. 168.

Претпријатие за сточарско поделелско производство и трговија на големо и мало „СУВА ПЛАНИНА“ Ц.О. с. Батинци, Скопско.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3809/97. (14717)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5402/97 на регистарска влошка бр. 1-14256-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на директор на Претпријатието за производство и промет со мешовити стоки „Пласман“ ц.о. Скопје Бул. „Јане Сандански“ бр.116-II-13.

Се брише Слободан Костовски се запишува Билјана Петковска како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5402/97. (14718)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5611/97 на регистарска влошка бр. 1-42484-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширување на дејност на Услужно трговско претпријатие „Ино стар“ експорт импорт П.О. Скопје ул. Орце Николов бр.29/13 Скопје.

Дејности: 011313, 011315, 011320, 011390, 012511, 0122513, 012515, 012516, 012521, 012522, 012524, 012611, 012612, 012615, 012621, 012623, 012624, 012691, 013021, 013022, 013030, 013041, 013041, 013043, 013050, 013071, 013073, 020110, 020121, 020140, 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 090171, 090181, 090189.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5611/97. (14719)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5428/97 на регистарска влошка бр. 1-14056-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена назив и основач на Претпријатие за монтажа и сервисирање на електронски производи и апарати „Мак Аларм-1“ ц.о. извоз-увоз Скопје ул. Партизански одреди бр.64-6/2-3 Скопје.

Новото седиште на фирмата е на ул. Јане Сандански бр.7/2-8 мезанин Скопје.

Кон претпријатието пристапува лицето Коцевски Марјанчо од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5428/97. (14720)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5510/97, на регистарска влошка бр. 1-65388-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Производното трговско услужно претпријатие „НК-95“ д.о.о. експорт-импорт с. Селце, Тетово.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5510/97. (15497)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5760/97, на регистарска влошка бр. 1-24193-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на името на Трговското претпријатие „ПРПАРИМИ“ ц.о. експорт-импорт с. Копачиндол, Тетово, во Претпријатие за трговија, транспорт, промет со возила и делови и одржување и поправка на друмски моторни возила „ПРПАРИМИ“ ц.о. експорт-импорт с. Копачиндол, Тетово.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5760/97. (15498)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5747/97, на регистарска влошка бр. 1-17523-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен и НТП на Приватното трговско угостителско претпријатие „ЕМРО-КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „ЈНА“ бр. 78, Тетово.

Се брише Емилија Јовановска, а се запишува Ана Јованоска, како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5747/97. (15499)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5554/97, на регистарска влошка бр. 1-65167-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ГАЛИЈА-С“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Илинденска“ бр. 43/22, Тетово.

Се брише Сашо Стефановски, а се запишува Исидора Стефановска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5554/97. (15500)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5389/97, на регистарска влошка бр. 1-40363-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Производното трговско претпријатие „ИБАЛ-КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Штипска“ бр. 151, Тетово.

Пристапуваат основачите Реџепа Неџади и Реџепа Цавдет, а истапуваат Ибрахим Ислами и Сабајдин Ислами.

Се брише Ибрахим Ислами, а се запишува Реџепа Неџади.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5389/97. (15501)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 4028/97, на регистарска влошка бр. 1-60554-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Производното трговско угостителско претпријатие на големо и мало „ТРГО-МАР“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Благој Ѓорев“ бр. 104-Б, Велес.

Се брише Димче Петров, а се запишува Гоце Алексовски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 4028/97. (15502)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1577/97, на регистарска влошка бр. 6-02000566-000-06, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец „ФИНАНС-ШПЕД“ автопревозник Ванчо Илија Тилев ТП ул. „Првوماјска“ бр. 20, Демир Капија.

Основач: Ванчо Илија Тилев од Демир Капија.

Дејности: 060502, 060502, 060602.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет со трети лица одговара лично, со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Ванчо Тилев, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1577/97. (15503)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4517/97 на регистарска влошка бр. 1-27920-0-0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на основач и лице овластено за застапување во внарешен и НТП на Претпријатието за производство, трговија, услуги и посредување и застапување увоз-извоз „АДЦ – 2010“ ц.о. Скопје ул. „Орце Николов“ бр.83а.

Кон претпријатието пристапува Стојан Пулејковски, Ивица Крстевски и Борис Давидов, а истапува Нинослав Марковиќ.

Се брише Нинослав Марковиќ, а се запишува Ивица Крстевски како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4517/97. (14989)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5388/97 на регистарска влошка бр. 1-157-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на Новинско издавачката работна организација „ПРОСВЕТЕНА ЖЕНА“ Скопје ул. „булевар ЈНА“ 66. Скопје.

Се брише Лилјана Дирјан вд директор и главен уредник, а се запишува Лилјана Дирјан директор и главен и одговорен уредник.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5388/97. (14992)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3863/97 на регистарска влошка бр. 1-7698-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и проширување на дејност на Претпријатието за производство и промет со безалкохолни пијалоци и промет со алкохолни пијалоци и други животни продукти „СВЕЖИНА“ ц.о. Скопје, ул. „31“ бр.35 с.Волково – Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070112, 070113, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070221, 070222, 070214, 070221, 070227, 070229, 070250, 070260, 090121, 070122, 090131, 070132, 090139, 110109, 110309, 110909.

Кон претпријатието пристапува Точева Маргарита, а истапува Анчева Николина и Јовановски Илија.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3863/97. (14993)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5371/97 на регистарска влошка бр. 1-32947-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на опис на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало „ЕДИС КОМЕРЦ АФ“ експорт импорт п.о. Скопје ул. „Варшавска“ бр.5/2-3.

Претпријатие за транспорт, промет и услуги „ЕДИС КОМЕРЦ АФ“ експорт импорт п.о. Скопје ул. „Варшавска“ бр.5/2-3.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5371/97. (14994)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 4018/97 на регистарска влошка бр. 1-3157-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатие за трговија на големо и мало „ТИМ АУТОМАТИК“ увоз извоз д.о.о. Скопје.

Дејности: 011390, 012310, 080111, 090121, 060501, 060502, 060503, 060601, 0606062.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 4018/97. (14995)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5438/97 на регистарска влошка бр. 1-36772-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и директор на Претпријатие за производство, трговија на големо и мало „КОМАКО“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Вангел Дину“ бр.6-а Скопје.

Новото седиште на фирмата е на ул. „Вангел Дину“ бр.6а Скопје.

Се брише Екатерина Насуличева, а се запишува Весна Бошкова како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5348/97. (14996)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5620/97 на регистарска влошка бр. 1-67974-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на

основач на Производното трговско претпријатие „АР-ПРА – РАПАР“ д.о.о. Скопје, ул. „Коста Веселинов“ бр.8 Скопје.

Кон претпријатието пристапува лицето Африм Гаши од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5620/97. (14997)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 4827/97, на регистарска влошка бр. 1-64161-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Промена на лице на претпријатието за трговија на големо мало „ОРВИС“ увоз-извоз ДОО ул. Трифун Хаџи Јанев 2/2-9 Скопје.

Да се брише: Данчевски Димитрија за да се запише: Данчевски Орце како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 4827/97. (15740)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5751/97, на регистарска влошка бр. 1-26823-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Промена на претпријатието, за промет: „Фиеста-Комерце-ЈО“ ДОО експорт-импорт с. Кадино Скопје.

Да се брише: Јордан Ангеловски, да се запиште: Раџица Ангеловска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5751/97. (15741)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5938/97, на регистарска влошка бр. 1-67906-0-0-0, го запиша во судскиот регистар промена на седиште, и лице на Претпријатието за производство, трговија и увоз-извоз „Конструкционс Биро А. Ф.“ ДОО ул. „Палмиро Тољати“ бб. Скопје.

Се брише досегашниот директор на претпријатието Нуредин Исејновски од Скопје.

Се назначува Ферит Алимовски директор со неограничени овластувања на претпријатието.

Се врши промена на седиште на Претпријатието „Конструкционс Биро А. Ф.“ на ул. 171 бр. 24-а Скопје. Новото седиште на Претпријатието гласи ул. „Палмиро Тољати“ бб Скопје

Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5938/97 (15742)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5979/97, на регистарска влошка бр. 1-57786-0-0-0, го запиша во судскиот регистар промена на лице на Претпријатието за производство, промет и услуги „ИСМАЈЛ – КОМЕРЦ“ увоз-извоз Ц. О. с. Ласкарци Скопје.

Се брише Метуш Исамли а се запишува: Фатмир Адеми како директор со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5979/97. (15743)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5921/97, на регистарска влошка бр. 1-2-12-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширување на дејност на Земјоделска задруга „Братство единство“ ц. о. Горно Лисиче ул. 12 Ударна бригада бб Скопје

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 110304.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5921/97 (15744)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5983/97, на регистарска влошка бр. 1-65978-0-0-0, го запиша во судскиот регистар промена на назив

основач и директор Трговско услужно претпријатие „ЕЛМАК“ д. о. о. експорт импорт ул. „Димо Хаџидимов“ бр. 27 Скопје.

Новиот назив на фирма е „Елмак“ д.о.о. експорт импорт ул. Димо Хаџидимов бр. 27 Скопје.

Од претпријатието пристапуваат лицата Здравевски Зоран и Здравевска Весна.

Се брише Здравевска Весна се запишува Сребреновска Љубица како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5983/97 (15745)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5640/97, на регистарска влошка бр. 1-43299-0-0-0, го запиша во судскиот регистар промена на седиште основач и директор на Претпријатието за производство промет и услуги на големо и мало „Петра Трејд“ експорт импорт д. о. о. Костурски херон бр. 42/2/13 Скопје.

Новото седиште на фирмата е на ул. Костурски Херон бр. 42/2-3 Скопје.

Кон претпријатието пристапува лицето Зоран Зафировски од Скопје.

Се брише Љубомир Атанасовски се запишува Зоран Зафировски како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5640/97. (15746)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 4605/97, на регистарска влошка бр. 1-51617-0-0-0, го запиша во судскиот регистар припојување на претпријатие на „Скада“ д.о.о. Агенција за маркетинг ул. „Народен фронт“ бр. 33 Скопје.

Припојување на „Меморекс“ д.о.о. Претпријатие за транспорт и маркетинг ул. Народен фронт бр. 33 кон „Скада“ д.о.о. Агенција за маркетинг ул. „Народен фронт“ бр. 33 рег. бр. 1-51617-0-0-0.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 4605/97. (15747)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 4604/97, на регистарска влошка бр. 1-3119-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришење на претпријатие „Меморекс“ д. о. о. Претпријатие за транспорт и маркетинг ул. Народен фронт“ бр. 33, Скопје.

Бришење на „Меморекс“ д. о. о. Претпријатие за транспорт и маркетинг ул. Народен фронт бр. 33 Скопје поради припојување кон „Скада“ д.о.о. Агенција за маркетинг Скопје ул. „Народен фронт“ бр. 33 рег. в. 1-51617-0-0-0.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 4604/97. (15748)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство и промет „БИТ-Д“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Радушка“ бр. 5 Скопје.

Се брише: Дејановски Игор директор со ограничени овластувања.

Се запишува: Попова Елизабета директор со ограничени овластувања.

Прочистен текст: Попова Елизабета директор со ограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (15750)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1646/97, на регистарска влошка бр. 6-02000582-000-01, го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец Славко Митре Кировски колонијал „МАРТИНА“ ТП с. Лешок, општина Теарце.

Основача е Славко Митре Кировски од с. Лешок.

Дејноста: 070114 – Разни животни намирници, алкохолни пијалоци и производи за дом. потреби.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Управител, Славко Митре Кировски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1646/97. (15684)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2096/97, на регистарска влошка бр. 3-02000610-000-09, го запиша во трговскиот регистар основањето на Приватната здравствена организација - ординација по општа медицина „Д-р Смилева“ Благоја и други д.о.о. Велес, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 2.

Дејности: 130120, ординација по општа медицина.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Благоја Јовановски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2096/97. (15685)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1983/97, на регистарска влошка бр. 6-02000597-000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец Такси „Х.Ф.В.“ Фијуљанин Насуф Ханифија „ТП“ с. Водоврати - Градско.

Дејности: 060602 - Превоз на патници со такси автомобили.

Во правниот промет со трети лица трговец-поединец настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со целокупниот свој имот.

Овластен потписник е Фијуљанин Ханифија, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1983/97. (15686)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2144/97, на регистарска влошка бр. 6-02000617-000-06, го запиша во трговскиот регистар трговец-поединец, Колонијал „СОКОЛ - 97“ - Јосева Симеон Силвана „ТП“, ул. „Благој Горев“ бр. 5, Велес.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114 - леб, печиво, млеко и млечни производи; зеленчук, овошје и преработка; месо, живина, риба и месни преработки; разни животни продукти, алкохолни пијалоци и производи за домашни потреби.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со целокупниот свој имот.

Овластен потписник е Јосева Симеон Силвана, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2144/97. (15687)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2095/97, на регистарска влошка бр. 6-02000635-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец Бутик „М.С. - 1“ - Славковски Мирко Горанчо „ТП“, ул. „Благој Горев“ бр. 159, Велес.

Дејности: 070121, 070132, 070122 - Текстил и конфекција; друга трговија со меповити стоки-бижутерија и галантерија; обувки, кожа-бутик.

Во правниот промет со трети лица трговец-поединец настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со целокупниот свој имот.

Овластен потписник е Горанчо Славковски, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2095/97. (15688)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1865/97, на регистарска влошка бр. 6-02000595-000-06, го запиша во трговскиот регистар Авто такси ТП „МИКИ“ на Каракачанов Атанас Митко, ул. „Ленинова“ бр. 25, Велес.

Основач е Митко Каракачанов од Велес.

Дејност: 060602. - Превоз на патници со такси автомобили.

Во правниот промет со трети лица трговец-поединец настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со целокупниот свој имот.

Управител Митко Каракачанов.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1865/97. (15689)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1699/97, на регистарска влошка бр. 6-02000448-000-01, го запиша во трговскиот регистар ТП „ЦЕНИ - ПРОМ“ трговија со прехранбени производи Трајков Крсте Горѓи с. Ваташа, Кавадарци, ул. „Блажо Алексос“ бр. 1.

Основач е Горѓи Трајков од с. Ваташа, Кавадарци. Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114 - леб, печива, млеко и млечни производи, зеленчук, овошје и преработка, месо, живина и преработка, разни животни продукти и производи за домашни потреби.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, одговара со снот свој личен имот.

Горѓи Трајков, управител со неограничени одговорности.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1699/97. (15690)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 5656/97, на регистарска влошка бр. 1-34601-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директорот на Претпријатието за производство, промет и услуги „ДИЗЕЛ - КАМП“ извоз-увоз п.о. Неготино, с. Треник.

Се брише Марика Пецова, а се запишува Драги Пецов.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5656/97. (15691)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 3761/97, на регистарска влошка бр. 1-24646-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејностите на Претпријатието за трговија на големо и мало увоз-извоз „ДЕНИ - ФИЛКОМ“ д.о.о. Гостивар, ул. „Млаки“ бр. 45.

Дејности: 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 090123, 090124, 090131, 090133, 090139.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3761/97. (15692)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 5740/97, на регистарска влошка бр. 1-34200-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на опис, седиште, основач, дејност и директор на Претпријатието за транспорт, промет на големо и мало, производство и услуги „ЕЛКОМ М.А.“ д.о.о. експорт-импорт Гостивар, ул. „Седек Костоски“ бр. 6.

Пристапува основачот Митхат Зековиќ, а истапува Радмило Јовановиќ.

Дејности: меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт и шпедиција.

Се брише Данко Лазески, а се запишува Митхат Зековиќ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5740/97. (15693)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег.бр. 5775/97, на регистарска влошка бр. 1-45720-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач, проширување на дејност и промена на лице овластено за застапување на Трговското и услужно претпријатие „ОВЕРОН“ увоз-извоз п.о. Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 104/14.

Се менува фирмата и седиштето кое во иднина ќе гласи: „ГОВАНИ-ТЕХ“ п.о. Претпријатие за производство и промет експорт-импорт Скопје, ул. „Лондонска ламелба“ Б Тафталице II.

Од претпријатието истапува основачот Дејан Стојановски од Скопје, а пристапува Александар Цоник од Делчево со одлука од 30.09.1997 година.

Се прошируваат следните дејности: 012511, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012691, 012699, 110109, превоз на патници во меѓународен друмски сообраќај, реекспорт и меѓународна шпедиција и застапување на странски фирми.

Се запишува новиот застапник Кепевски Илија директор без ограничување, а се брише Дејан Стојановски, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег.бр. 5775/97. (15866)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег.бр. 5009/97, на регистарска влошка бр. 1-43198-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „МАК-АНАЛИТ“ д.о.о. Скопје, бул. „Јане Сандански“ 35/5-9.

Од претпријатието истапува основачот Цингаровски Илија од Скопје.

Се брише Цингаровски Илија, а се запишува Цингаровски Димитар.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег.бр. 5009/97. (15867)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег.бр. 5982/97, на регистарска влошка бр. 1-12225-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар деноминацијата на основачкиот влог, промената на адреса на еден основач и проширувањето на дејност во внатрешен промет и НТП на Трговското претпријатие „СЕТКОМ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 59-2А (палата „Унија“).

Основачот Младеновски Драган од Скопје, Бул. „Јане Сандански“ бр. 83/2-23 ја менува адресата, така што новата адреса гласи: ул. „Славјко Арсов“ бр. 3-а.

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 050201, 050202, 050203, 050209, 070227, 110402, 110403, 110404, 110611, 120311.

Дејноста во НТП се проширува со: туристички агенции, сервисни услуги за одржување на увезена опрема и трајни блага за лична потрошувачка, работи за облагородување на стоки (преработка, доработка и обработка), прибавување и отстапување право на индустриска сопственост и знаење и искуство „НОУ-ХАУ“.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег.бр. 5982/97. (15868)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег.бр. 5745/97, на регистарска влошка бр. 1-28389-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и проширување на дејност на Приватното трговско претпријатие „БИМ“ увоз-извоз доо Скопје ул. „Шидска“ бр. 24-1/19, Скопје.

Кон претпријатието пристапува: Китановиќ Илија, а истапува: Панчевска Јагода. Дејноста се проширува со: 011412, 011413, 011419, 011420, 011430, 011512,

011741, 011791, 011940, 12613, 013022, 013133, 013050, 013060, 01309, 013099, 013111, 013121, 013122, 013400, 013500, 01390, 013909, 02012, 020302, 05030, 050302, 060501, 060502, 060503, 080119, 090123, 090129, 090132, 090140, 090150, 090179, 090182, 090201, 110401, 110403, 110601, 110612, 1106020.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег.бр. 5745/97. (15869)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег.бр. 5793/97, на регистарска влошка бр. 1-51493-0-0-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето на основач и промената на директор на Акционерското друштво за производство, трговија и услуги „ИНДУСТРИЈАЛ СТРУМА“ Скопје, ул. „Максим Горки“ бр. 6.

Од претпријатието истапуваат основачите Герасим Гавраналиев, Васил Поп Пецев, Никола Лазаров, ППТУ „МТГ“ д.о.о. Скопје.

Се брише Кирил Јанев а се запишува Стојка Гаштарска како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег.бр. 5793/97. (15870)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег.бр. 5658/97, на регистарска влошка бр. 1-34606-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на основач на Претпријатието за трговија на големо и мало и транспорт „ШПЕДПРОМЕТ“ доо Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 118/2-1.

Кон претпријатието пристапува: Претпријатие за трговија на големо и мало и транспорт „ШПЕДПРОМ“ п.о. Кавадарци ул. „Ресавска“ бр. 5.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег.бр. 5658/97. (15871)

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 475/97, на регистарска влошка бр. 6-552-000-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот-поединец, Милутиновиќ Драган Гордана тп – Кочани, ул. „Бел камен“ бр. 120.

Основач е лицето Милутиновиќ Драган Гордана од Кочани.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013.

Управител ќе биде Милутиновиќ Драган Гордана од Кочани.

Во правниот промет со трети лица тп истапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица тп одговара со ситот свој имот и средства.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 475/97. (16061)

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 458/97, на регистарска влошка бр. 6-535-000-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот-поединец Венцо Радивој Додевски тп, ул. „Рајко Жинзифов“ бр. 25, Кочани.

Дејности: 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129.

За остварениот профит и чиста добивка од работењето и нивната распределба одлучува трговецот-поединец. Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец истапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец одговара со целиот свој имот лично. Овластен потписник ќе биде Венцо Радивој Додевски.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 458/97. (16062)

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 425/97, на регистарска влошка бр. 1-502-000-01, го запиша

во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги Пулковски, Никола Пулковски и др., јтд – ул. „Скопска“ бр. 3/4, Кочани.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070218, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 110309. Надворешнотрговски промет: 070310, 070320; посредување и застапување во прометот на стоки и услуги; малограничен промет со Бугарија; превоз на стоки и патници; меѓународна шпедиција и реекспорт. Друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските одговара со целиот свој имот. Содружниците одговараат лично и солидарно со ситот свој имот. Управител и застапник во внатрешно и надворешнотрговски промет е Пулковска Софија – управител без ограничувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 425/97. (16063)

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 457/97, на регистарска влошка бр. 6-534-000-01, го запиша во трговскиот регистар Трговецот-поединец Азим Сали Сали – тп, Плоштад „Маршал Тито“, Винаца.

Дејност: 070114 – Разни животни намирници, алкохолни пијалаци и производи за куќни потреби.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за сметка на фирмата. За обврските направени во правниот промет со трети лица тп одговара лично со целиот свој имот. Лице овластено за застапување (овластен потписник) на тп во правниот промет со трети лица е Азим Сали.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 457/97. (16064)

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 448/97, на регистарска влошка бр. 6-525-000-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговец-поединец Благој Лазар Стојковски, трговец-поединец на трговија на мало со прехранбени производи, тп с. Градец – Винаца.

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114.

Овластен потписник на фирмата е Благој Лазар Стојковски од с. Градец – Винаца.

Во правниот промет со трети лица работи во свое име и за сметка на фирмата.

Одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 448/97. (16065)

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението Срег. бр. 5736/97, на регистарска влошка бр. 1-45528-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, основач и лице на Претпријатието за трговија на големо и мало „АТАМАР“ ДОО увоз извоз Скопје ул. „4 Јули“ бр. 1/1-17 Скопје.

Трговско служно претпријатие „БИБИ – Б“ ДОО експорт импорт Скопје, ул. „Рафајло Батино“ бр. 72 Скопје. Кон претпријатието пристапува: Билјана Богојеска а истапува Атанасија Костадиновска.

Дејноста се проширува со: 090201.

Се брише Атанас Костадиновски а се запишува Билјана Богојеска како директор без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 5736/97. (15894)

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението Срег. бр. 4061/97, на регистарска влошка бр. 1-23868-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, истапување и пристапување на основач, промена на лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет на Претпријатието за услуги, трговија на големо и мало „КЛЕА-СЕРВИС-ПРОМЕТ“,

увоз-извоз, Д.О.О. ул. „Македонска преродба“ бр. 2/3-2 Горче Петров, Скопје.

Претпријатието за услуги, трговија на големо и мало „КЛЕА – СЕРВИС – ПРОМЕТ“ увоз извоз ДОО ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 66/2-10 Скопје, Општина Кисела Вода.

Кон претпријатието пристапува Кимов Драган а истапува Стамевска Јагода.

Да се брише Јагода Стамевска а да се запише Драган Кимов како директор без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 4061/97. (15895)

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението Срег. бр. 5815/97, на регистарска влошка бр. 1-43772-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за трговија и услуги „АЦЕ ТРЕЈД“ експорт импорт ДОО Скопје ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 158.

Претпријатието за трговија и услуги „ЕЛИЈАС“ експорт-импорт ДОО Скопје Бранко Коловски од Скопје истапува.

Се брише Менче Колевска

Се запишува Јелица Велковска.

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 5815/97. (15896)

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението Срег. бр. 5551/97, на регистарска влошка бр. 1-23071-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на Градежно прометно претпријатие „ДЕКОРДОМ – 1“ Ц.О. експорт-импорт Скопје ул. „Бул. АСНОМ“ бр. 38/1-11.

Истапува Ангелески Методи од Скопје.

Дејноста се проширува: 050100, 11030, 110302, 110301, 110303, 110309, 11090, 110902, 110903, 123, 012322, 110402, 110403, 110404.

Се брише Ангелески Методи.

Се запишува Василев Ристо.

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 5551/97. (15898)

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението Срег. бр. 5974/97, на регистарска влошка бр. 1-23288-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште и основач на Трговско служно претпријатие „ГИМИ – 4“ увоз извоз Ц.О. ул. „Питу Гули“ бр. 55 Скопје.

Новиот назив на седиштето на претпријатието гласи: Трговско, служно претпријатие „АРИС ТРАДЕ“ увоз извоз Ц.О. ул. „Љуботенска“ бр. 39 Тетово.

Кон претпријатието пристапува Емурли Фадил а истапува Алми Агим.

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 5974/97. (15899)

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението Срег. бр. 5676/97 на регистарска влошка 1-54063-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма и лице на Претпријатието за производство, промет и услуги „ПРИНТИ“ експорт-импорт, ц.о. Т.Ц. Карпош III сек. I лок. За Скопје.

Се брише: Михајловска Валентина а се запишува Михајловски Борислав како директор без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег.бр.5676/97 (15861)

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението Срег. бр. 5771/97 на регистарска влошка 1-60118-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на Претпријатие за туризам, трговија „МАГНА ИНТЕРНЕТ“ 95 ДОО увоз-извоз ул. Крсте Асенов бр. 1/4-14 Скопје.

Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „ЦИАННИ Б. ВЕРСАЧЕ“ ДОО ул. Марко Крале бр. 10 Скопје.

Рувинов Радосав истапува а се запишува Бајрам Шабан

Се брише Рувинов Радосав.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5771/97 (15862)

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението Срег. бр. 5082/97 на регистарска влошка 1-61392-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширување и прецизирање на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија и деловни услуги „САРА-КОМ ТРЕЈД“ извоз увоз Д.О.О. ул. Московска бр. 7 блок 1 Скопје.

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 110304, 070229, 070129.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5082/97 (15863)

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението Срег. бр. 5739/97 на регистарска влошка 1-6512-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на фирма седиште правен облик и основа на лице на Претпријатието за производство и промет „МИКИ-ТРЕЈД 97“ д.о.о. ул. „Гоце Делчев“ бр. 2 с. Стајковци Скопје.

Кон претпријатието пристапува: Спасовска Валентина а истапува: Димче Николов. Се брише: Димче Николов а се запишува: Спасовска Валентина како директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5739/97 (15864)

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението Срег. бр. 5818/97 на регистарска влошка 1-16867-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на седиште на фирмата „САНЕКС“ д.о.о. Претпријатието за надворешна и внатрешна трговија, ул. Никола Паранунов, бр. 5/62 Скопје.

„САНЕКС“ доо Претпријатието за надворешна и внатрешна трговија ул. Перо Наков бр. 43-а Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5818/97 (15865)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5566/97, на регистарска влошка бр. 1-65337-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Приватно здравствена организација ординација по општа медицина „ПРИМА МЕДИКА“ ПО с. Отља Куманово.

Анита Зеќири Куманово нов основач. Да се брише: Ридван Бакија. Да се запише: Исани Арбен директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5566/97. (15941)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 4322/97, на регистарска влошка бр. 1-30901-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице овластено за застапување во Претпријатието за производство, трговија и услуги „КОЦЕ“ д.о.о. експорт импорт, с. Карпош, Куманово.

Се брише: Димитријевски Цветко а се запишува: Димитријевски Тони како директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 4322/97. (15942)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5790/97, на регистарска влошка бр. 1-22178-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапување на основач во Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „АРБЕРИЈА ТУРС“ ц.о. увоз извоз, с. Слупчане, Куманово.

Кон претпријатието пристапува основачот Претпријатието „Брела транс“ с. Лојане.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5790/97. (15944)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5638/97, на регистарска влошка бр. 1-17093-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на Претпријатието за производство, услуги и промет „ПУРКА“ увоз-извоз ЦО Куманово.

Атанасовски Драган од Куманово истапува.

Дејноста се проширува со: 013050.

Се брише: Ѓуревска Лепосава.

Се запишува: Атанасовски Драган директор, неограничено.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5638/97. (15945)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6023/97, на регистарска влошка бр. 1-18970-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена во Претпријатието „АРИАТА-ШПЕД“ ДОО експорт-импорт с. Черкези, Куманово.

Нефаил Јакупи с. Черкези, Куманово пристапува.

Претпријатието за транспорт и транспорт и трговија „Атланса-Шпед“ ДОО увоз-извоз, Куманово.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6023/97. (15946)

Основниот суд Штип – Штип, со решението Трег. бр. 494/97, на регистарска влошка бр. 6-571-000-01, ја запиша во трговскиот регистар упис на Трговец-поединец Снежана Стаменко Анастасова т.п. ул. „Сутјеска“ 66, Штип.

Оснивач – овластен потписник Снежана Стаменко Анастасова – Штип.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070132, 070129, 070140.

Истапува во свое име и за своја сметка. Одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Штип – Штип, Трег. бр. 494/97. (16056)

Основниот суд Штип – Штип, со решението Трег. бр. 485/97, на регистарска влошка бр. 6-562-000-01, ја запиша во трговскиот регистар упис на Трговец-поединец Митко Стојан Максимов ул. „Цветан Димов“ бр. 80, Штип.

Оснивач е лицето Митко Стојан Максимов.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013.

Управител ќе биде: Митко Стојан Максимов.

Во правниот промет со трети лица тп истапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица тп одговара со свој имот и средства.

Од Основниот суд Штип – Штип, Трег. бр. 485/97. (16057)

Основниот суд Штип – Штип, со решението Трег. бр. 466/97, на регистарска влошка бр. 8-543-000-01, ја запиша во трговскиот регистар основање на Трговско друштво за производство, трговија и услуги Трајче Вино – инженеринг доел увоз-извоз, ул. „Сутјеска“ бр. 13, Штип.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080190, 060501, 060502, 080201, 070310, 070320, 012130, 012142, 050100, 050301, 050302, 110402, 110403, 110404, 110903, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Одговорност, во свое име и за своја сметка, доел одговара со снот свој имот – неограничено. Трајче Митевски – управител на доел без ограничување.

Од Основниот суд Штип – Штип, Трег. бр. 466/97.
(16058)

Основниот суд Штип – Штип, со решението Трег. бр. 476/97, на регистарска влошка бр. 6-553-000-01, ја запиша во трговскиот регистар упис на Трговец-поединец Дарко Чедомыр Васевски т.п. ул. „Маршал Тито“ бр. 87, Кочани.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070123, 070129, 070132 и Забавни игри.

Овластувања во правниот промет на ТП: Истапува во свое име и за сметка на фирмата.

Одговорност за обврските: Трговецот поединец за превземените обврски одговара лично со целиот свој имот.

Во правниот промет со трети лица, лице овластено за застапување е Дарко Васевски – управител како овластен потписник.

Од Основниот суд Штип – Штип, Трег. бр. 476/97.
(16059)

Основниот суд Штип – Штип, со решението Трег. бр. 483/97, на регистарска влошка бр. 6-560-000-01, ја запиша во трговскиот регистар упис на судскиот регистар на Трговец-поединец Душанка Ване Стојмиловска – тп, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 8-2-3/3, Кочани.

Дејности: Област 07-070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150.

Овластувања во правниот промет. Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец настапува во свое име, а за сметка на фирмата.

Одговорност за обврските: Трговецот-поединец за превземените обврски одговара лично со целиот свој имот.

Потписник на фирмата: Во правниот промет со трети лица како овластен потписник фирмата ќе ја потпишува трговецот-поединец Душанка Ване Стојмиловска.

Од Основниот суд Штип – Штип, Трег. бр. 483/97.
(16060)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5941/97, на регистарска влошка бр. 1-43196-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за производство промет и услуги „ПРЕСПА ФРИГО“ експорт-импорт ДОО Скопје

Се запишува Таневска Валентина а се брише Таневски Сашо.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5941/97.
(15906)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3483/97, на регистарска влошка бр. 1-45569-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основач и директор на Претпријатието за трговија и транспорт – информативен систем НИП „МАК-ТЕЛ“ д.о.о. експорт импорт Скопје ул. „Даме Груев“ бр. 16 Скопје.

Претпријатието за трговија и транспорт – Информативен систем НИП „МАК-ТЕЛ“ д.о.о. експорт импорт Скопје ул. „Даме Груев“ бр. 11 Скопје.

Се брише Виолета Като, се запишува Дејан Ѓорѓевиќ.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3483/97.
(15907)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5954/97, на регистарска влошка бр. 1-65518-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице

на Претпријатието за производство занаетчиство и промет „ДРАМА“ – АС – Д.О.О. експорт-импорт Скопје ул. „Маривска“ бр. 28.

Се брише Величковска Снежана а се запишува Дарко Величковски како директор без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5954/97.
(15908)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5812/97, на регистарска влошка бр. 1-56859-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на основач и промена на лице на Претпријатието за меѓународна шпедиција и транспорт „МАК-ШПЕД“ ДОО Скопје ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 35/3-17.

Се врши истапување на основачот Аврамовски Бошко, влогот во износ 8000,00 денари го остапува на основачот Стојчевски Сашо. Се брише од регистар досегашниот директор Аврамовски Бошко.

Се запишува: Стојчевски Сашо, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5812/97.
(15909)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5773/97, на регистарска влошка бр. 1-64525-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за трговија „ЕС-ПИН“ ДОО експорт импорт Скопје, бул. АВНОЈ бр. 4/3-23.

Промената на седиштето гласи: Претпријатието за трговија „ЕС-ПИН“ Д.О.О. експорт импорт Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 11/1-29.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5773/97.
(15910)

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението Срег. бр. 5823/97, на регистарска влошка бр. 1-67415-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Услужно трговско претпријатието „МАРКЕТ – БОБИ – 23“ извоз увоз ДОО Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 23 Скопје.

Се брише Димче Василевски а се запишува Оливера Павловска како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5823/97.
(15911)

Основниот суд Штип во Штип со решението Срег. бр. 961/97, на регистарска влошка 2-110-0, го запиша во судскиот регистар упис на овластено лице и задругари на Земјоделска Задруга „Слога“ с. Софилари ц.о. Штип.

Се врши упис на овластено лице и задругари.

Се упишува Санде Џамбазовски – директор и застапник со неограничени овластувања.

Се упишуваат задругарите: Санде Џамбазовски од Штип, Катница Штерјова од Штип, Лазо Тодоров од Штип, Весна Милева од Штип, Лазо Богатинов од Штип, Вангел Николов од Штип, Костадин Рогожаров од Штип, Фиданчо Димитров од с. Стар Караорман, Бети Михајлова од с. Таринци, Штерјо Костов од Штип и Горги Димов од Штип.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 961/97.

(16038)

Основниот суд Штип во Штип со решението Срег. бр. 955/97, на регистарска влошка 1-14128-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет на Претпријатието за производство, градежништво, транспорт, шпедиција и туризам „МАЦА-АС“ ц.о. експорт-импорт ул. „V-ти Конгрес“ бр. 13. Штип.

Претпријатието за производство, градежништво, трговија и услуги „МАЦА-АС“ ц.о. експорт-импорт Штип се врши промена на лице овластено за застапу-

вање во внатрешен и надворешен промет на стоки и услуги.

Наместо досегашното лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет на стоки и услуги Стојан Маноилов директор на Претпријатието со неограничени овластувања се запишува Стојан Петковски, директор на Претпријатието со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег.бр. 955/97.
(16039)

Основниот суд Штип во Штип со решението Срег.бр. 944/97, на регистарска влошка 1-4411-0, го запиша во судскиот регистар истапување и пристапување на основач, промена на фирма, седиште, промена на овластено лице, проширување на дејност на Претпријатието во приватна сопственост за производство и трговија увоз-извоз „СТАКЛОПАН“ со п.о. Штип ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 20 Штип.

Претпријатието во приватна сопственост за производство и трговија увоз-извоз „ГАМОН“ – Штип со потполна одговорност ул. „Димо Хаџидимов 100“ се менува и гласи:

Претпријатието во приватна сопственост производство и трговија увоз-извоз „СТАКЛОПАН“ со п.о. Штип ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 20 Штип. Истапува основачот Трајчев Душан од Штип, пристапува основачот Патраклиева Елизабетка од Штип.

Дејности: 050301, 050302, 050100, 011219, 060502, 110309, 090110, 090209, 090189.

Основачкиот влог од 20,00 денари се пренесува на новиот основач; се брише Трајчев Душан директор и застапник во надворешно-трговскиот промет без ограничувања, се запишува Патраклиева Елизабетка директор и застапник во надворешно-трговскиот промет без ограничувања.

Патраклиева Елизабетка – директор и застапник во надворешно-трговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег.бр. 944/97.
(16040)

Основниот суд Штип во Штип со решението Срег.бр. 1003/97, на регистарска влошка 1-12296-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име и проширување на дејност на Модна Конфекција „ДЕА“ п.о. Штип улица „Ванчо Прке“ бб Штип.

Се брише: Претпријатието за трговија на мало и услуги „ДЕА“ п.о. Штип.

Се запишува Модна Конфекција „ДЕА“ п.о. Штип. Дејности: 012622, 012621, 012699, 012623, 090150, 090202, 013010, 013021, 013023, 013073, 013074, 013121, 013122, 013050, 090183, 070211, 070212, 070213, 070214, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070250.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег.бр. 1003/97.
(16041)

Основниот суд Штип во Штип со решението Срег.бр. 982/97, на регистарска влошка 1-12225-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице овластено за застапување на Услужно, трговско претпријатието на големо и мало увоз-извоз „ОСКАР-ИН“ п.о. Штип ул. „Коле Неделков“ бр. 16.

Со одлука на претпријатието од 20.10.1997 година се врши промена на лице овластено за застапување.

Весна Соколова од Штип досегашен директор на претпријатието се разрешува, за нов директор се именува Гордана Станисавовска од Штип со неограничени овластувања при застапувањето.

Досегашниот застапник во надворешно-трговскиот промет Весна Соколова од Штип се разрешува. За нов застапник во надворешно-трговскиот промет се именува

Гордана Станисавовска од Штип со неограничени овластувања при застапувањето на претпријатието.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег.бр. 982/97.
(16042)

Основниот суд Штип во Штип со решението Срег.бр. 1006/97, на регистарска влошка 1-8846-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Интернационална музичка агенција „Сонг – 93“ д.о.о. Штип ул. „Сутјеска“ бр. А 1/15.

Пристапува Слободан Јовановски.

Истапува Борис Јовановски.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег.бр. 1006/97.
(16043)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5359/97, на регистарска влошка бр. 1-29988-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и промена на основач и лице овластено на Претпријатието за деловни и консалтинг услуги и трговија „СЕВЕН СТАРС“ експорт импортер д.о.о. Скопје ул. Иво Рибар Лола бр. 72/3-14.

Пристапува основачот Јана Ашкапова, а истапуваат основачите Марија Ашкапова и Васко Ашкапов. Се брише Марија Ашкапова, се запишува Јана Ашкапова.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5359/97.
(15961)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5716/97, на регистарска влошка бр. 1-59345-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и промена на Претпријатието за производство услуги и трговија „МЕЦИК СПОРТ ИНТЕРНЕШНЕЛ ЦО СКОПЈЕ“.

Да се брише: Бранко Трифуновски.

Да се запише: Сузана Тасеска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5716/97.
(15963)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5689/97, на регистарска влошка бр. 1-7789-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и проширување на дејност на Претпријатието за производство, внатрешен и надворешен промет „ВЕС КОМ“ д.о.о. Скопје ул. „Јајце“ бр. 207.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5689/97.
(15964)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5878/97, на регистарска влошка бр. 1-54413-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и промена на назив на претпријатието за трговија и услуги „ВЕКТОР“ д.о.о. експорт-импорт Скопје Кеј 13 Ноември. бр. 18/23.

Новиот назив на фирмата е Претпријатието за трговија и услуга „ДУНА КОМПЈУТЕРИ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, Кеј 13 Ноември бр. 18/23.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5878/97.
(15965)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1487/97, на регистарска влошка бр. 1-26204-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето промена на назив на Претпријатието за производство и промет на големо и мало „ЖОПЕКС“ увоз-извоз Д.О.О. Скопје. Методи Митевски бр. 7/1-12 Скопје. Досегашниот назив на претпријатието за производство и промет на големо и мало „ЖОПЕКС“ увоз-извоз ДОО Скопје Методи Митевски бр. 7/1-12 во иднина се менува и ќе гласи: Претпријатието за производство и промет на големо и мало „ФАУВЕ“ увоз-извоз ДОО Скопје, Методи Митевски бр. 7/1-12 Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1487/97.
(15967)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5236/97, на регистарска влошка бр. 1-38384-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и промена на фирма, седиште, основач и промена на лице овл. за заст. на Претпријатието за производство трговија и услуги „ЛУЦЕРН-КОМПАНИ“ увоз-извоз д.о.о. с. Арачиново Скопје, ул. 10 бр. 29.

А се менува досегашниот назив на претпријатието и седиште и во иднина ќе гласи:

Претпријатието за производство трговија и услуги „ЛЕВЕРКУСЕН“ увоз-извоз ДОО Скопје, ул. Горѓи Томовски бр. 35.

Од претпријатието истапува основачот Даша Садат од с. Арачиново а пристапува Мусли Неджет од Скопје со одлука од 2.09.1997 година.

Се брише досегашниот застапник Бекир Џељал директор без ограничување, а се запишува Авдиевски Мусли директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5236/97. (15969)

Основниот суд Штип, со решението Трег. бр. 941/97, на регистарска влошка бр. 1-3140-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластеното лице на Трговското претпријатие во приватна сопственост „САН – КОМЕРЦ“ увоз-извоз п.о. Струмица.

Се врши промена на овластеното лице за застапување на претпријатието, досегашниот директор и застапник во надворешно трговскиот промет Александар Попов, а се запишува за директор и застапник во надворешно трговскиот промет со неограничени овластувања.

Пречистен текст: Александар Попов, директор и застапник во надворешно трговскиот промет со неограничени овластувања во правниот промет со трети лица.

Од Основниот суд Штип, Трег. бр. 941/97. (16033)

Основниот суд Штип, со решението Срег. бр. 946/97, на регистарска влошка бр. 1-7437-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачот на Производното и трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз „САВА“ п.о. Струмица.

Од претпријатието на 6.10.1997 год., истапува Ванчо Манолев, ул. „Горѓи Трајков“ бр. 2 од Струмица, а пристапува Ванчо Граматиков, ул. „Стив Наумов“ бр. 37, Струмица.

Се брише Ванчо Манолев, ул. „Горѓи Трајков“ бр. 2 Струмица, директор со неограничени права, во внатрешно и надворешно трговскиот промет. Се запишува Ванчо Граматиков, ул. „Стив Наумов“ бр. 37 Струмица, директор на претпријатието со неограничени права на застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Штип, Срег. бр. 946/97. (16034)

Основниот суд Штип, со решението Срег. бр. 5/97, на регистарска влошка бр. 2-195-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице на ЈП „ИСАР“ – Штип.

Се брише Тоше Ристов, а се запишува Станиша Станков, директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип, Срег. бр. 5/97. (16035)

Основниот суд Штип, со решението Трег. бр. 954/97, на регистарска влошка бр. 1-7675-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на називот и седиштето, истапувањето и пристапување на основач, проширувањето и промена на овластеното лице на Производното, услужно и трговско претпријатие „ФЕНИКС“ п.о. експорт-импорт, Штип.

Досегашниот назив и седиште на претпријатието Претпријатие за приватна сопственост за производство и трговија на големо и мало „СТЕКОН“ п.о. Кочани,

се менува и гласи: ул. „Раде Кратовче“ бр. 58 Производно, услужно и трговско претпријатие „ФЕНИКС“ п.о. експорт-импорт Штип, ул. „Стојан Милевски“ бр. 1/3.

Од претпријатието истапува Зоран Стефанов средства во износ од 7.020,00 ден. ги преотстанува без надомест на Даниел Иванов кој пристапува како основач.

Досегашниот директор и застапник Александар Иванов, Зоран Стефанов се брише, за нов директор и застапник се запишува Александар Стефанов со неограничени овластувања.

Дејности: 012429, 012421, 013121, 013400, 060602, 090183.

Од Основниот суд Штип, Трег. бр. 954/97. (16036)

Основниот суд Штип, со решението Срег. бр. 962/97, на регистарска влошка бр. 1-5336-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на друштвото на Претпријатието за услуги и промет „АСТИБИЛАНС“ д.о.о. Штип, населба 28-ми Ноември“ 66 Штип.

Се врши промена на фирмата на Претпријатието за услуги и туризам „АСТИБИЛАНС – ТУРС“ д.о.о. населба „8-ми Ноември“ 66 Штип. Фирмата се менува и гласи: Претпријатие за услуги и промет „АСТИБИЛАНС“ д.о.о. Штип, населба „8-ми Ноември“ 66 Штип.

Скратен назив: „АСТИБИЛАНС“ д.о.о. Штип.

Се брише Претпријатие за услуги и туризам „АСТИБИЛАНС – ТУРС“ д.о.о. Штип. Скратен назив: „АСТИБИЛАНС – ТУРС“ д.о.о. Штип.

Од Основниот суд Штип, Срег. бр. 962/97. (16037)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 2117/97, на регистарска влошка бр. 1-7024, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште и основач на Претпријатието во приватна сопственост за производство, трговија на големо и мало, на увоз-извоз „КОКОС – КОМПАНИ“ Битола п.о. Битола, ул. „Крсте Нале“ бр. 132.

Промена на фирма на претпријатие во приватна сопственост за производство, трговија на големо и мало увоз-извоз „ВАЈАБЕЛ“ п.о. Битола, и новата фирма гласи:

Претпријатие во приватна сопственост на производство на трговија на големо и мало, увоз-извоз „КОКОС КОМПАНИ Б“ п.о. Битола.

Промена на седиштето на претпријатието од ул. „Стрмашево“ бр. 11-а, на ул. „Крсте Нале“ бр. 132.

Од претпријатието истапува основачот Васко Костовски и му престанува овластувањето за застапување ново надворешно-трговско работење и се брише во судскиот регистар.

Лице овластено за застапување и во надворешно-трговското работење е Сашо Николовски.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2171/97. (16213)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 2101/97, на регистарска влошка бр. 1-651, го запиша во судскиот регистар истапувањето на иматели на удели на Друштво со ограничена одговорност за трговија на мало и големо „УНИВЕРЗАЛ“ со п.о. Крушево, ул. „Шула Мина“ бр. 19, Крушево.

Промена – истапување на содружници – иматели на удели од Друштвото со ограничена одговорност за трговија на мало и големо „УНИВЕРЗАЛ“ со п.о. Крушево.

Од Друштвото истапуваат: Мандил Димитар, Даневска Фаница, Ивановска Василикија, Атанасоска Парашкева, Чонеска Калипа, Костоски К. Димитар и Оцалиеска Флоре.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2101/97. (16218)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 2153/97, на регистарска влошка бр. 1-3482, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство, трговија на големо и мало „НЕСКО“ увоз-извоз п.о. Битола, ул. „Епинал“ бр. 18 Битола.

Изврши проширување на дејностите за кои беше регистрирано ова претпријатие со следните дејности: 050301, 050302, 060602.

Борис Нешковски – директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2153/97.

(16212)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 2219/97, на регистарска влошка бр. 1-5644, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Основното училиште „Славко Лумбарковски“ с. Новаци.

Промена на лице овластено за застапување на Основното училиште „Славко Лумбарковски“ с. Новаци.

Му престанува овластувањето за застапување на Методија Стојановски и се брише од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување е Ванчо Соклевски в.д. директор.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2119/97.

(16214)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 2162/97, на регистарска влошка бр. 1-16878, ја запиша во судскиот регистар промената на назив на Претпријатие за превоз и шпедиција, за производство, услуги, трговија на големо и мало, увоз-извоз „СМИН – 95“ п.о. Битола, ул. „Романија“ бр. 6, Битола.

Се брише стариот назив: Претпријатие за превоз и шпедиција, за производство, услуги, трговија на големо и мало, увоз-извоз „СМИН 95“ п.о. Битола.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2162/97.

(16215)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1997/97, на регистарска влошка бр. 1-10309, ја запиша во судскиот регистар промената на назив и лице овластено за застапување на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „ФИНА – ПРОМЕТ“ увоз-извоз п.о. Демир Хисар, ул. „29-ти Ноември“ бр. 13 – Демир Хисар.

Промена на фирма од Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало „ФИНА – КОМЕРЦ“ увоз-извоз Д.Х. на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „ФИНА – ПРОМЕТ“ увоз-извоз п.о. Демир Хисар.

Истапува: Надежда Миленковска.

Пристапува: Љупчо Миленковски, директор.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1997/97.

(16216)

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. бр. 15/97, на регистарска влошка бр. 000410, ја запиша во трговскиот регистар промената на основач на Трговското друштво за трговија Христо Велески Милица „ЦОКЕРЕ“ д.о.о.е.л. Крушево, ул. „Така Бербер“ бр. 29.

Промена на основачот на друштвото, на местото на Христо Велески од Крушево, се назначува Милица Велеска од Крушево, ул. „Така Бербер“ бр. 29 – Крушево.

Промена на фирма на Трговско друштво за трговија Велески Шула Христо „ЦОКЕРЕ“ Д.О.О.Е.Л. – Крушево и новата фирма гласи:

Трговско друштво за трговија Велеска Христо Милица „ЦОКЕРЕ“ Д.О.О.Е.Л. – Крушево.

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 15/97.

(16217)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2227/97, на регистарска влошка бр. 3-02000745, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, туризам, услуги на големо и мало увоз извоз „БАМКА“ Хади Хилми и Сузана д.о.о. Скопје ул. „7 Албанска бригада“ бр. 10 Скопје.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070124, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070150, 110303, 110302, 110304, 110309, 080190, 080201, 080202, 090209, 120190, 060501, 060502, 070320, 070310.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2227/97.

(16594)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2080/97, на регистарска влошка бр. 6-02000543, го запиша во трговскиот регистар основањето на фирма на Авто такси „ЛЕ-ЕР“ ТП Јусуф Иљаз Зејниловиќ ул. „Антон Попов“ бр. 6-1/3 Скопје.

Дејности: 060602.

Во правниот промет со трети лица, претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во правниот промет е Јусуф Иљаз Зејниловиќ – управител, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2080/97.

(16595)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1277/97, на регистарска влошка бр. 6-02000057-000-06, го запиша во трговскиот регистар трговец-поединец ТП таксист „БАНЕ“ Бранко Герасим Петковски бул. „АСНОМ“ 34/2-5 Скопје.

Дејности: 060602.

Трговец поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица трговецот-поединец одговара лично со целиот свој имот.

Бранко Петковски – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1277/97.

(16596)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2207/97, на регистарска влошка бр. 6-02000713-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец ТП на Лазик Тодор Слободан „БОБИ-Колонијал“ Скопје ул. „Козара“ бр. 9 Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129.

Управител: Лазик Слободан од Скопје со живеалиште на ул. „Јован Кукузел“ бр. 2.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2207/97.

(16597)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2131/97, на регистарска влошка бр. 6-02000692-000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето на Таксист ТП Ерол Шаип Исени „ШАПЧЕ-КОМЕРЦ“ бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 77/3-45 Скопје.

Дејности: 060602.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сиот свој имот и средства.

Ерол Исени управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2131/97. (16598)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2132/97, на регистарска влошка бр. 6-02000613-000-06, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговец поединец на Авто такси ТП „ВИКИ“ Мисовски Михајло Томислав ул. „Ленинова“ бр. 21/1-1 Центар Скопје.

Дејност: 060602.

ТП во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со сиот имот и средства.

Мисовски Томислав – управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2132/97. (16599)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2202/97, на регистарска влошка бр. 3-02000699-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на Мешовитото трговско друштво „ВАРДАР ТРГОВИЈА“ Компанија „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ АД Београд д.о.о. Скопје, ул. „Никола Вапцаров“ 2-4.

Основачи: Компанија „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ АД Београд ул. „Македонска“ бр. 4;

Компанија „ДУНАВ“ Предузеќе „ДУНАВ ТРГОВИНА“ д.о.о. Београд ул. „29 Ноември“ 62;

„АБРОЛОС ТРАДИНГ“ ц.о. ЛТД–Кипрус 48 Завос Критис цоурт, Лимасол Кипрус;

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110203, 110303, 110309, 070310, 070320.

Друштвото одговара со сиот свој имот.

Се запишува Бранко Живковиќ – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2202/97. (16600)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2168/97, на регистарска влошка бр. 6-02000638-000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП „АЛФА“ АВТО ТАКСИ Зулкифли Даљип Реџеми ул. „Црногорска“ бр. 2/52 Скопје.

Дејности: 060602.

Управител и основач на ТП Зулкифли Реџеми ул. „Црногорска“ бр. 2/52 Скопје.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2168.97. (16601)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2184/97, на регистарска влошка бр. 6-02000752-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за услуги и трговија на големо и мало, ЕМИЛИЈА И ОЛГИЦА „ТЕКОМА“ д.о.о. увоз извоз – Скопје ул. „Партизански одреди“ бр. 18-4/30.

Кон претпријатието пристапува Емилија Гурковиќ од Скопје.

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070126, 070129, 07013, 070131, 0702, 07021, 070211, 070212, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица, друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет спрема трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Емилија Гурковиќ – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2184/97. (16602)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2263/97, на регистарска влошка бр. 6-02000764-000-06, го запиша во трговскиот регистар уписот на ТП АВТО ТАКСИ „БЛАГЕ“ Благое Димитрија Павловски ул. „Антон Попов“ бр. 161/2-1 Скопје.

Основач е Благое Павловски од Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 161/2-1 Скопје.

Дејности: 060602.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Одговорно лице е Благое Павловски – управител со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2263/97. (16603)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2193/97, на регистарска влошка бр. 6-02000706-000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето на Авто такси ТП „БАНЕ“ Трајчевски Славе Бранко ул. „Ордан Пиперката“ бр. 42 Скопје.

Дејности: 060602, 060501.

ТП во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара лично со целиот свој имот.

Управител е Трајчевски Бранко, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2193/97. (16604)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2147/97, на регистарска влошка бр. 6-02000589-000-09, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговец поединец на ТП „БЕТИ“ Елизабета Раде Симоновска, бурекчилица, ул. „Рахтански пат“ 66 ТЦ „Радишани“ објект 4, локал 13 – Скопје.

Дејност на фирмата: 080190 – Други угостителски услуги – бурекчилица, бели печива и бурек.

Во вршењето на дејности спрема трети лица, трговецот поединец истапува во свое име и за сметка на фирмата.

За своите обврски спрема трети лица, одговара трговецот поединец лично со целиот свој имот.

Управител на фирмата ќе биде Елизабета Раде Симоновска од Скопје, ул. „Крсте Асенов“ бр. 18-1/17.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2147/97. (16605)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1405/97, на регистарска влошка бр. 6-020000-000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП авто такси „АХМЕТ“, Ахмет Мухамед Љамалари т.п. ул. „Дижонска“ бр. 23/2, Скопје.

Дејност: 060602 – Превоз на патници со такси автомобили.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски во правниот промет со трети лица одговара лично, со целиот свој имот.

Овластен потписник: Ахмет Мухамед Љамалари, неограничено, управител.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1405/97. (16606)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5634/97, на регистарска влошка бр. 1-15315-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, проширување на дејност и ограничувања на лице за застапување на Претпријатието за услуги и промет „ТЛ“ извоз-увоз д.о.о. Скопје, Бул. „Јане Сандански“ бр. 11/3-23.

Се менува називот на претпријатието и седиштето и во иднина ќе гласи: „НИРВАНА“ Интернационална филмска група д.о.о. Скопје, Бул. „Партизански одред“ бр. 18-а/13 – Скопје.

Кон досегашното претпријатие пристапува „КОНТИНЕНТАЛ ФИЛМ“ д.о.о. увоз-извоз, дистрибуција и прикажување на филмови, Загреб, Медвешкак, со одлука од 27.09.1997 година.

Во внатрешен промет се прошируваат следните дејности: 120311, 120341, 120361, 120362, 120363, 120364.

Во внатрешен и НТП се брише досегашниот застапник Љиљана Треневска, директор без ограничување, а се запишува Љиљана Треневска, директор со ограничување над износ од 165.000,00 ден. потребна е согласност на основачите – писмена по телефакс или телеграм.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5634/97. (16607)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6232/97, на регистарска влошка бр. 1-25586-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и лице овластено за застапување во ВТР и НТР на Претпријатието за производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци, опрема во винарството и трговија „БИ-ГРАДЕ“ п.о. ул. „11-ти Октомври“ бр. 86 – Неготино.

Од претпријатието истапува основачот Роса Бојациева од Неготино, а пристапува Наташа Бојациева од Неготино, ул. „11-ти Октомври“ бр. 86.

Се брише досегашниот застапник во ВТР и НТР Роса Бојациева директор – без ограничување.

Се запишува новиот застапник во ВТР и НТР Наташа Бојациева директор – без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6232/97. (16608)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1609/97, на регистарска влошка бр. 1-19438-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основач, проширување на дејност и промена на директор на Претпријатието за производство, услуги и трговија „АВИС ПРОМ“ д.о.о. извоз-увоз с. Прејци – Гевгелија.

Новото седиште на фирмата е на ул. „Орце Николов“ бр. 64 – Валандово. Кон претпријатието пристапува лицето Димче Мустеников.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 013021, 060501, 060502, 060503, 070602.

Се брише Ангев Борис, се запишува Димчо Мустеников, како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1609/97. (16609)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3488/97, на регистарска влошка бр. 1-42165-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија на големо и мало „ГОКИ – КОМЕРЦ“ увоз-извоз п.о. Валандово.

Се брише Ани Илиевска, се запишува Грозде Илиевски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3488/97. (16610)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1847/97, на регистарска влошка бр. 4-02000714-000-03, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на податоци и усогласување на Приватното претпријатие за гипс и гипсени префабрикати „КНАУФ – РАДИКА“ а.д. – Дебар, ул. „8-ми Септември“ бб.

Организирање на Акционерското друштво „КНАУФ – РАДИКА“ а.д. – Дебар, ул. „8-ми Септември“ бб., според ЗТПОК и усогласување со Законот за Трговските друштва.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1847/97. (16611)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5925/97, на регистарска влошка бр. 1-29953-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ИМИ-КОМЕРЦ“ експорт-импорт д.о.о. Дебар, ул. „Братство Единство“ бр. 39.

Дејноста на претпријатието се проширува со: 013010, 013021, 013022, 013072, 01373, 090171, 090172, 090179.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5925/97. (16612)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5537/97, на регистарска влошка бр. 1-13914-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Производно-трговско и услужно претпријатие во приватна сопственост „ЖЉ ДИЗАЈН“ ц.о. Скопје, ул. „Димче Мирчев“ бр. 4.

Производно трговско услужно претпријатие „БАЦ БИРО“ ц.о. увоз-извоз Скопје.

Се запишува: 011521, 011522, 011527, 012310, 050301, 050302, 060502, 060503, 070126, 070310; Надворешна трговија со прехранбени производи, 070320 – Надворешна трговија со непрехранбени производи.

Малограничен промет, застапување и посредување во НТП, комисиони работи, ишпедиција, продажба од консигнациони складишта.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5537/97. (16613)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6081/97, на регистарска влошка бр. 1-21608-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало „ЛИ – МА“ д.о.о. Скопје, Бул. „Јане Сандански“ бр. 90-2/2, Скопје.

Дејноста се проширува со: 090201.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6081/97. (16614)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6083/97, на регистарска влошка бр. 1-65534-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, промет и услуги „БИСТРАКОМ“ експорт-импорт ул. „Довженска“ 1 бр. 8 Скопје.

Се брише Снежана Дојчиновска, се запишува Сашо Гроздановски како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6083/97. (16626)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6183/97, на регистарска влошка бр. 1-55925-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, основач, проширување на дејност во внатре-

шен промет и промена на лице на Претпријатието за транспорт и трговија „ДУЦ-5“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Крсто Асенов“, 20/1-8.

Претпријатие за промет, услуги и трговија на големо и мало „АЛВЕС“ експорт импорт д.о.о. ул. „Коце Металец“ бр. 2-6/37, Скопје. Кон претпријатието пристапува: Стојко Митаноски и истапува: Татијана Кузмановска.

Дејноста се проширува со: 080121, 080122, 080123, 080129.

Се брише: Татијана Кузмановска, а се запишува: Стојко Митаноски како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6183/97. (16627)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5851/97, на регистарска влошка бр. 1-15522-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Претпријатието за трговија на големо и мало, увоз-извоз „БАРБА“ ц.о. Скопје, Градски трговски центар II кат, локал 11, Скопје.

Кон претпријатието пристапува основачот Јелица Билик и Исмет Каевик од Скопје.

Се брише Божидар Мацовски, се запишува Исмет Каевик како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5851/97. (16628)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 4511/97, на регистарска влошка бр. 1-66043-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и промената на директор на Интернационален фестивал на забавни мелодии „ЕВРО-ФЕСТ“ д.о.о. – Скопје, „Горѓи Поп Христов“ бр. 13/1-14.

Интернационален фестивал на забавни мелодии „ЕВРО-ФЕСТ“ д.о.о. – Скопје, со седиште на ул. „Горѓи Поп Христов“ бр. 13/1-14, има промена со пристапување нов основач со Одлука од 16.06.1997 год.

Пристапува ВЕЧНА БИБОСКА од Гостивар, ул. „Бранко Становиќ“ бр. 6А.

Се менува, односно се брише досегашниот директор Тони Цветановски од Скопје, а за нов директор се запишува Костадиновски Перо од Скопје, директор без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 4511/97. (16629)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 71/97, на регистарска влошка бр. 3-02000564-000-01, ја запиша во судскиот регистар промената на Друштвото за производство, трговија и услуги Пецо и Стурули „АСИБА-ИНЖЕНЕРИНГ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Лондонска“ бр. 2-а, Скопје.

Друштво за производство, трговија и услуги „АСИБА-ИНЖЕНЕРИНГ“ Пецо и Јадранка ДОО експорт-импорт, ул. „Лондонска“ бр. 2-а Скопје.

Пристапуваат кон претпријатието: Дамески Пецо од Скопје.

Се разрешува: Бараку Стурули

Се именува Јадранка Дамеска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 71/97. (16630)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5764/97, на регистарска влошка бр. 1-22247-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност и бришење на П.Т.У.П. „ФИАТ“ Ц.О. Скопје, ул. „Благој Паровиќ“ бр. 58/1-7.

Се брише следното: 070310, 070320.

Дејноста се проширува со: 080201, 080202, 080129, 080190, 070129, 110302, 110902, 11909, 070121, 070122, 070124, 070132, 013400, 012321, 012323, 011320, 0121142,

012322, 050302, 110402, 110611, 080129, 080190, 110302, 110909, 070121, 070124, 070128, 070132, 070221, 013400, 012310, 012321, 012323.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5764/97 (16631)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5876/97, на регистарска влошка бр. 1-60179-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач, проширување на дејност во внатрешен трговски промет и промена на лице на Претпријатието за производство, трговија, услуги и туризам „ВИКТОРИ-13“ експорт-импорт, д.о.о. од Скопје, ул. „Коце Металец“ бр. 11/3, Скопје.

Претпријатие за производство, градежно застапување, трговија и услуги „ВЕКТОР-ТРЕЈД“ друштво со ограничена одговорност, увоз-извоз од Скопје, ул. „11 Октомври“, бр. 10/14.

Кон претпријатието пристапува Јовановски Методија, а истапува Димитров Зоран и Димитрова Биљана.

Дејноста се проширува со: 050100, 050201, 050301, 050302.

Се брише Димитров Зоран, а се запишува Јовановски Методија како директор со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5876/97. (16633)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 4405/97, на регистарска влошка бр. 1-56942-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на основач на Претпријатието за трговија на големо и мало, туризам и услуги во прометот „БАД-КОМ“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Горѓи Капчев“ бр. 1/18.

Кон претпријатието пристапува основачот, односно претпријатието „Ротела Транс“.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 4405/97. (16634)

Основниот суд Битола – Битола, со решението Трег. бр. 32/97, на регистарска влошка 000527, го запиша во судскиот регистар уписот на Управител на ОТЕКС-МЕНС Друштво со ограничена одговорност за производство на текстилна конфекција основано од едно правно лице – ОХРИД, Ул. „7 Ноември“ бр. 181.

Лице овластено за застапување на ОТЕКС-МЕНС Друштво со ограничена одговорност за производство на текстилна конфекција основано од едно правно лице Охрид.

ВД – управителот Љупчо Бандилов продолжува да го застапува друштвото како управител.

Од Основниот суд Битола – Битола, Трег. бр. 32/97. (16234)

Основниот суд Битола – Битола, со решението Срег. бр. 2136/97, на регистарска влошка 1-17951, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма на Услужно претпријатие „Н.И.К.“ – Охрид, П.О. Охрид, ул. „Железничка“ бр. 85.

Промена на фирма на услужното прометно претпријатие „НИКОЛА и МИЛЕ“, Охрид п.о.

Новата фирма гласи: Услужно прометно претпријатие „Н.И.К.“ Охрид, п.о.

Од Основниот суд Битола – Битола, Срег. бр. 2136/97. (16235)

Основниот суд Битола – Битола, со решението Срег. бр. 2096/97, на регистарска влошка 1-9340, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Претпријатието за производство, промет и услуги, увоз-извоз, „ГУФИ“, Охрид, п.о. Охрид, ул. „Моша Пијаде“ бр. 18.

Во претпријатието за производство, промет и услуги, увоз-извоз Ох „ГУФИ“, Охрид п.о, со седиште во Охрид, ул. „Моша Пијаде“ бр. 18, регистрирано при надлежниот Окружен стопански суд Битола, извршена е промена на лицето овластено за застапување.

Ново лице за застапување на претпријатието во рамките на запишаните дејности и во надворешно трговскиот промет е Ибраим Нијат – директор со неограничени овластувања.

Престануваат сите овластувања на досегашниот директор на претпријатието Исмаил Хурејде, и се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд Битола – Битола, Срег. бр. 2096/97. (16296)

Основниот суд Битола – Битола, со решението Срег. бр. 2140/97, на регистарска влошка 1-1187, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејности на Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало, увоз-извоз „ТРАНСВЕР-АГЕНТ“ со П.О. Охрид, Охрид, ул. „Кирил и Методиј“ бр. 22.

Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало, увоз-извоз „ТРАНСВЕР-АГЕНТ“ со П.О. Охрид, со седиште во Охрид, ул. „Кирил и Методиј“ бр. 22, регистрирано при надлежниот Окружен стопански суд Битола.

Дејности: 011212, 011314, 011941, 012321, 012421, 013010, 013111, 013112, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013122, 020110, 020121, 020129, 020131, 020139, 013080, 013030, 020140, 020201, 020202, 020302, 050301, 050302, 060501, 050502, 060503, 060602, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 080131, 070132, 070140, 070150, 090171, 090179, 090181, 090183, 090189, 080240, 090121, 090123, 110109, 110309, 090201, 110909, откуп на лековити билки и шумски плодови, откуп на земјоделски производи, откуп на сурова кожа, волна и сл.

Во надворешно трговскиот промет со: застапување и посредување во надворешно трговскиот промет, рекекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, туристички услуги и продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Од Основниот суд Битола – Битола, Срег. бр. 2140/97. (16237)

Основниот суд Битола – Битола, со решението Срег. бр. 7440/93, на регистарска влошка 1-37484-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието на Трговското претпријатието за трговија на големо и мало извоз-увоз „Дарели“ – Куманово, улица „Васил Драгомански“ број 4 – Куманово.

ФИРМА: Трговско претпријатието за трговија на големо и мало извоз-увоз „Дарели“ ул. „Васил Драгомански“ број 4 – Куманово.

ОСНОВАЧ: Голубовска Светлана ул. „Васил Драгомански“ бр. 4 – Куманово.

ДЕЈНОСТИ: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 070214, 070213, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070250, 070260, 070310, 070320, 110302, 110303, 110304, 110309, 11090, 110903, 110905, 110909.

Неограничени овластувања.

Лице овластено за застапување: Голубовска Светлана – директор без ограничување.

Потполна одговорност.

Од Основниот суд Битола – Битола, Срег. бр. 7440/93. (16516)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1413/97, на регистарска влошка 8-02000356-000-01, го запиша во судскиот регистар основањето на

Трговско друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија „НОР-ИН-ЗАСТАПСТВО“ „НОР-ДЕКС ИНВЕСТ“ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 8 Кавадарци.

Трговско друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија „НОРД-ИН-ЗАСТАПСТВО“ – „НОРДЕКС ИНВЕСТ“ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 8, Кавадарци.

ОСНОВАЧ: „НОРДЕКС ИНВЕСТ“ Д.О.О. Кавадарци, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 8, Кавадарци.

ДЕЈНОСТИ: 012201, 012202, 012203, 012310, 1232, 012321, 012322, 012323, 012324, 011315, 090121, 060502, 060503, 110909, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 07021, 07021, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110404, 090130, 080201, 080202, 070260, 110404, 090130, 080201, 080202.

Во внатрешнотрговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: 070300, 070301, 070320.

Услуги на меѓународна шпедиција и транспорт, посредништво, вршење на комисиони работи во областа на прометот со стоки и сообраќајот и сл.

Посредување во надворешнотрговскиот промет, застапување на странски фирми, промет со странски стоки на консигнација, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

ОВЛАСТУВАЊА: Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во поранешниот промет со трети лица, Друштвото одговара со целокупниот свој имот.

ЛИЦЕ ОВЛАСТЕНО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ: Милков Димитар – управител на Друштвото, кој е овластен да го застапува и претставува Друштвото пред сите надлежни органи и институции во земјата и странство и да ги превзема сите потребни дејства во рамките на упишаната дејност на Друштвото без ограничување.

Од Основниот суд Битола – Битола, Трег. бр. 1413/97. (16517)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2154/97, на регистарска влошка 3-02000778-000-09, го запиша во судскиот регистар основањето на друштво на Трговското друштво за услуги од информатика „ИРС ИНЖЕНЕРИНГ“ Сашко и др. д.о.о. увоз-извоз, Кавадарци, ул. „Мито Хаџивасилев-Јасмин“, бр. 7.

Основачи на трговското друштво како д.о.о. се: Сашко Мукаетов од Кавадарци, Илија Стојанов од Кавадарци и Ристо Јованов од Кавадарци.

ДЕЈНОСТИ: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070250, 110903, 110303, 110905, 110612, 110620, 110909, 120190, 090132, 07031, 070320, – превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, рекекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Катерина Јованова, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2154/97. (16518)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Срег. бр. 1784/97, на регистарска влошка бр. 6-02000474-000-09, го запиша во судскиот регистар основањето на трговец поединец.

ТП „ЛАВ“ НОКЕН БАР Јаневски Трајче Зоран ул. „Финска“ 66 – Скопје.

Дејност: 080190 - други угостителски услуги – ноќен бар Управител и основач на ТП е Јаневски Зоран од Скопје ул. Финска бр. 3/15 Скопје.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 1784/97. (15849)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Срег. бр. 5503/97, на регистарска влошка бр. 1-69515-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на фондот.

Фонд за локални патишта на Општината Чаир ул. „Босна и Херцеговина“ 66 – барака 18 Скопје.

Основач: Совет на Општината Чаир Скопје.

Дејности: 100102, планира изградба, реконструкција, одржување и заштита на патишта, ја извршува годишната програма за изградба; ги следи и анализира состојбите во врска со изградбата, реконструкцијата, одржување на патиштата; ја предлага висината на надоместоците; врши инвеститорски работи; врши отстапување на работа на соодветни претпријатија во врска со проектирањето; предлага форми за одржување и заштита на јавните патишта утврдува мислење и ставови по начелни прашања од областа на јавните патишта; одредува методологија за утврдување на вредноста на локалните патишта; донесува статут на фондот; донесува општи акти на фондот, донесува финансиски план на фондот; врши и други работи утврдени со акти на Општината и со Закон.

Се запишува: Ацо Насковски-директор.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 5503/97. (15850)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Срег. бр. 2053/97, на регистарска влошка бр. 6-02000518-000-09, го запиша во судскиот регистар основањето на трговец поединец ТП.

ТП „КРИСТИ Д.К.Б.“ – менаџерска Филиповски Дончо Димитрије Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 40.

Дејности: 110109 – други финансиски организации 8 менаџерска Управител Филиповски Дончо Димитрије од Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 40/44.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 2053/97. (15851)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Срег. бр. 5691/97, на регистарска влошка бр. 3-69713-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето.

Фонд за локални патишта на Општина Кисела Вода ул. „Првомајска“ 66.

Основач: Совет на Општина Кисела Вода; Одлука за основање на Фонд за локални патишта на Општина Кисела Вода – Скопје бр. 08-299/2 од 22.09.1997 година; 20.000,00 денари; не одговара.

Дејност: 140213; планира, изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта.

Неограничено овластување

Целосна одговорност

Марјан Горчев в.д. директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 5691/97. (15852)

Окружен Стопански суд Скопје, со решението Срег. бр. 10484/94, на регистарска влошка бр. 1-52876-000, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост, запишување право на работење во надворешно-трговски промет.

Претпријатие за консалтинг, услуги, трговија „СР-НА“ д.о., експорт-импорт, Скопје ул. „Пелистерска“ бр. 4 1/8 Скопје, основано со акт за основање бр. 01/93 од 13.12.1993 год.

Основач: Весна Ветеровска од Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 4 1/8 Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110303, 110309, 110909, 110903.

Дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320. Застапување и посредување, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, реекспорт и шпедиција и царински продавници. Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ветеровска Весна, директор, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 10484/97. (15853)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Срег. бр. 2065/97, на регистарска влошка бр. 6-02000563-000-06, го запиша во судскиот регистар упис на ТП.

Трговец поединец ЈАНУШЕВСКИ МИРОСЛАВ ИВАН ТП „ИБМ“ Скопје-таксист ул. „Ордан Чопела“ бр. 6 Скопје, општина „Центар“.

060602 - Превоз на патници со такси автомобили,

Одговара во свое име и за своја сметка,

Лична одговорност со снот свој имот.

Иван Јанушевски, Управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 2065/97. (15854)

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 480/97, на регистарска влошка бр. 6-557-000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец, Глигоров Томе Игор ТП, Струмица, ул. „Ристо Курчиев“ 3-1/7.

Дејности: 0605-06050, 060501, 060502, 060503, 0606-06060, 060601, 060602, 060609.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за сметка на фирмата, за обврските сторени во тој промет одговара лично со целиот свој имот.

Овластен потписник со неограничени овластувања е Игор Томе Глигоров кој одговара за преземените обврски, лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 480/97. (16066)

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 492/97, на регистарска влошка бр. 6-569-000-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец-поединец Васе Ѓорѓи Стојанов тп, с. Бањица бр. 155, Струмица.

Дејност: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 70123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 070150.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица одговара лично, со целиот свој имот.

Васе Ѓорѓи Стојанов – овластен потписник.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 492/97. (16067)

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 503/97, на регистарска влошка бр. 6-580-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговец-поединец, Ацо Стојан Георгиев т.п. ул. „Младинска“ бр. 3, Струмица.

Дејност: 070113 – трговија на мало со месо, живина, риба и месни преработки.

Овластен потписник Ацо Стојан Георгиев, од Струмица. ул. „Братство-Единство“ бр. 45/17.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 503/97. (16068)

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 484/97, на регистарска влошка бр. 6-561-000-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец-поединец, Горге Ристо Наков тп, ул. „Димитар Цветинов“ 25, Струмица.

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 07014-070140, 07015-070150.

Одговорност: во свое име и за своја сметка, лично, со целиот свој имот.

Горге Ристо Наков – овластен потписник.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 484/97. (16069)

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 461/97, на регистарска влошка бр. 3-538-000-03, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, угостителство, услуги и шпедиција „ГРАНТС“ Марија и Јани д.о.о. увоз-извоз, ул. „Маршал Тито“ бр. 134 бр. 2, Струмица.

Основаачи: Василиаду Марија од Солун, ул. „Параксителус“ бр. 1, и Бојаци Јани од Струмица.

Дејности: 060501, 060502, 070121, 070122, 070124, 070132, 012511, 012512, 012513, 012514, 012515, 012516, 012521, 012522, 012523, 012524, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 012691, 012699, 012701, 012702, 012703, 012810, 012820, 012830, 070221, 070222, 070224, 070230, 070250, 080112, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090150, 010301, 010302, 110909, 110902, 110302, 110309.

Дејности во надворешно трговското работење се: 070320 – надворешна трговија со непрехранбени производи; посредување, реекспорт, продажба на стоки од констигнациони складови, превоз на стока во меѓународен сообраќај, застапување на странски фирми, малограничен промет со СР Југославија, Албанија, Бугарија и Грција.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

За сторените обврски друштвото одговара со својот имот.

Лице овластено за застапување на друштвото во надворешниот и внатрешниот промет е Јани Бојаци, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 461/97. (16070)

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 493/97, на регистарска влошка бр. 6-570-000-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец-поединец Маја Ване Јовановска тп, Пробиштип.

Основаач: Маја Јовановска.

Дејности: 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070114.

Одговорност: во свое име и за своја сметка лично со целиот свој имот.

Маја Јовановска – овластен потписник.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 493/97. (16071)

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 446/97, на регистарска влошка бр. 6-523-000-09, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец-поединец Миле Јован Пармачки тп, с. Будинарци – Беровско.

Дејност: 080190.

Во правниот промет со трети лица работи во свое име и за сметка на фирмата.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 446/97. (16072)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег.бр. 2097/97, на регистарска влошка бр. 6-0200581-000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето на Т.П. за такси превоз „ДАН-ДУЦИ“ Коле Душан Сиљановски, ул. „Божин Николов“ бр. 2/3 Скопје.

Основаач: Коле Душан Сиљановски од Скопје.

Дејности: 060602, 060601.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со својот имот.

Лице овластено за застапување Коле Сиљановски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 2097/97. (15843)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег.бр. 1933/97, на регистарска влошка бр. 3-02000569-000-03, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, промет, услуги, констигнација и застапување „ЕУРО-ТОБАКО“, Михаил, увоз-извоз, д.о.о. – Скопје, бул. „АСНОМ“ бр. 6/1-2.

Седиште: Булевар „АСНОМ“ бр. 6/1-2 – Скопје.

Основаачи: Михаил Каранфиловски од Скопје, и Претпријатието за производство, промет на големо и мало и услуги „МИРАЖ МС“, експорт-импорт, д.о.о. – Скопје.

Основна главнина: 12.300 – ДМ (381.300,00 денари).
Управител Михаил Каранфиловски, без ограничување.

Дејности: 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 07014, 070140, 07015, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 07024, 070225, 070226, 070227, 070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 07025, 070250, 07026, 070260, 0801, 080111, 080112, 080119, 080129, 08019, 080190, 0802, 08020, 080201, 080202, 0901, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 090182, 090183, 090189, 090202, 090209, 10010, 100101, 100102, 100103, 100200, 100310, 100320, 100330, 100340, 100399, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110405, 110406, 110500, 110611, 110612, 110620, 110901, 110902, 110903, 110905, 110909, 0703, 070310, 070320.

Основна дејност: 050100 – високоградба.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 1933/97. (15844)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег.бр. 18418/92, на регистарска влошка бр. 1-31979-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало „РАФЕ“ експорт-импорт д.о. Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 30/1-6.

Основаач: Чемкова Равијојла ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 30/1-6 Скопје.

Дејности: 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211,

070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110303, 110309, 110909; надворешно-трговски дејности: 070310, 070320, меѓународна шпедиција, транспорт на стоки во меѓународниот патен сообраќај, реекспорт, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, малограничен промет со соседните земји Грција, Албанија, Бугарија.

Неограничени овластувања, целосна одговорност Чемкова Равијојла – директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег.бр. 18418/92. (15845)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег.бр. 1627/97, на регистарска влошка бр. 6-02000548-000-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец-поединец „ТЕСКО“ Скопје ул. „Гоце Делчев“ бр. 11 ДТЦ „Мавровка“ Скопје.

Фирма: Трговец-поединец „ТЕСКО“ Скопје ул. „Гоце Делчев“ бр. 11 ДТЦ „Мавровка“ Скопје.

Дејности: Трговија на мало со метали и електротехнички стоки 070123; аудио, видео опрема, козметика и парфимерија 070129.

Одговара со целиот свој имот.

Основач Виктор Деметиенко ул. „Пржино“ бр. 9., управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 1627/97. (15846)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег.бр. 2005/97, на регистарска влошка бр. 6-020005553-000-06, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец-поединец ТП Аслан Фазли Емини – Такси превозник „АС-Ф-ЕМ“, Скопје, Општина Горче Петров, ул. „Антон Чехов“, бр. 4.

Основач: Аслан Фазли Емини, од Скопје, ул. „Антон Чехов“, број 4.

Дејност: 060602.

Во правниот промет со трети лица, трговецот-поединец настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските створени во правниот промет со трети лица, трговецот-поединец одговара лично со сиот свој имот.

Лице овластено за застапување на трговецот поединец е Аслан Ф. Емини – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 2005/97. (15847)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег.бр. 2148/97, на регистарска влошка бр. 6-02000587-000-09, го запиша во трговскиот регистар Зоран Љубомир Стојаноски „ЏЕЗБУРГЕР“ ТП Сендвичара Бул. „Климент Охридски“ бр. 52-а Скопје.

Основач на ТП „Џезбургер“ ТП Сендвичара е Стојаноски Зоран од Скопје.

Дејност: 080190 – кебагчилица со припремање и служење ладни и топли сендвичи, пијалаци и напивки.

Во правниот промет со трети лица е со неограничени овластувања, а за обврските во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот. Во внатрешен промет се запишува Стојаноски Зоран – управител на ТП.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 2148/97. (15848)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 984/97, на регистарска влошка бр. 1-7280-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице и проширување на дејностите на „ЏОРЏ – КОМПАНИ“ – Производно-трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз п.о. Штип, ул. „Горче Петров“ бр. 6, Штип.

Се брише досегашниот директор и застапник во вна-

трешниот и надворешниот правен промет Нако Ѓорѓиев од Штип, ул. „Горче Петров“ бр. 6.

За директор и застапник на претпријатието во внатрешниот и надворешниот правен промет се именува Ленче Ѓорѓиева од Штип, ул. „Горче Петров“ бр. 6, со неограничени овластувања во застапувањето.

Пречистен текст: Ленче Ѓорѓиева, директор и застапник без ограничување.

Дејности: 012512, 012513, 012521, 012522, 012524, 012612, 012611, 012613, 012614, 012621, 012622, 012623, 012624, 012691, 012699, 013121, 013200, 060501, 060503, 110109, 110302, 110303, 110309, 110901, 110902, 110903, 110909; надворешен промет: комисиона продажба, застапување на странски фирми, посредување и реекспорт, меѓународен транспорт на патници и стоки и малограничен промет.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 984/97. (16044)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 901/97, на регистарска влошка бр. 1-828-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на називот на Трговското претпријатие во приватна сопственост „МАККО-ОП“ ц.о. Штип, ул. „25-ти Мај“ бр. 18 Штип.

Досегашниот назив Трговско претпријатие во приватна сопственост на големо и мало „МАККООП“ ц.о. Штип се менува и гласи: „Претпријатие за трговија, маркетинг и информации „МАККООП“ ц.о. Штип.“

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 901/97. (16045)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 957/97, на регистарска влошка бр. 1-5086-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Трговското претпријатие „ЕДА – ИНВЕСТ“ увоз-извоз п.о. Штип, ул. „Христијан Карпош“ бр. 72 Штип.

Промената на овластено лице се брише: Владимир Тулиев од застапник и директор со неограничени овластувања, а се запишува Лидија Дрангова за застапник и директор во надворешно-трговскиот промет со неограничени овластувања.

Пречистен текст:

Лидија Дрангова, застапник во надворешно-трговскиот промет со неограничени овластувања при застапувањето.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 957/97. (16046)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 1009/97, на регистарска влошка бр. 1-12228-0, го запиша во судскиот регистар дополнувањето на дејностите на „ГУДО – КОМЕРЦ“ – Претпријатие за транспорт, услуги и трговија на големо и мало, експорт-импорт п.о. Штип, ул. „Енгелсова“ бр. 8/34 Штип.

Дејност: 013021.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1009/97.

(16047)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 428/97, на регистарска влошка бр. 6-505-000-09, го запиша во трговскиот регистар Трговецот-поединец Невенка Божин Тарбук Т.П. Делчево, ул. „Орце Николов“ 66.

Основач на фирмата е Невенка Божин Тарбук од Делчево.

Дејности: 080121, 080190.

За своите обврски према трети лица одговара лично со целиот свој имот, во вршењето на дејноста спрема трети лица истапува во свое име и за сметка на фирмата.

Овластен потписник е Невенка Божин Тарбук од Делчево.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 428/97. (16048)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 420/97, на регистарска влошка бр. 6-497-000-09, го запиша

во трговскиот регистар Трговецот-поединец Јордан Мијалчо Ефтимовски Т.П. Свети Николе, ул. „Јанко Глигоров“ бр. 1.

Основач е Јордан Ефтимовски од Свети Николе.
Дејности: 08019, 080190.

Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет одговара со свој имот лично.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 420/97. (16049)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 598/97, на регистарска влошка бр. 000703, го запиша во трговскиот регистар основање на Друштво за геолошки истражувања на Илија Крстевски „ЕКО–Л“ ДООЕЛ Охрид, ул. „Партизански Бригади“ бр. 4.

Основач: Илија Крстевски од Охрид.

Управител: Тони Коцаре од Охрид со неограничени овластувања во рамките на запишаната дејност.

Дејност: 110500 – Геолошки истражувања.

Скратен назив: „ЕКО–Л“ ДООЕЛ Охрид.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 598/97. (16191)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Срег. бр. 2163/97, на регистарска влошка бр. 1-9570, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало, производство и услужни дејности „ЗО–ГО–ПРОМ“ п.о. Битола, ул. „Илинденска“ бр. 80 – Битола.

Му престанува овластувањето за застапување на Горан Дарковски и се брише од судскиот регистар како директор.

За ново лице овластено за застапување во Приватното претпријатие за трговија на големо и мало, производство и услужни дејности „ЗО–ГО–ПРОМ“ п.о. Битола, се наменува Зоран Дарковски кој ќе го застапува претпријатието во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет.

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 2163/97. (16192)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Срег. бр. 2166/97, на регистарска влошка бр. 1-18745, го запиша во судскиот регистар проширувањето на Приватното претпријатие за угостителство, туризам и трговија „КИРЕ“ п.о. Битола, на ул. „Јадранска“ бр. 9/5.

Дејноста на Приватното претпријатие за угостителство, туризам и трговија „КИРЕ“ п.о. Битола.

Дејност: 080190.

Основач е: Кири Симонов од Битола.

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 2166/97. (16194)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Срег. бр. 2173/97, на регистарска влошка бр. 1-3530, го запиша во судскиот регистар проширувањето на Приватното претпријатие за меѓународен транспорт, шпедиција, увоз-извоз „ДАРКШПЕД“ – п.о. Битола, ул. „Охридска“ бр. 99 – Битола.

Проширувањето на дејност на Приватното претпријатие за меѓународен транспорт, шпедиција, увоз-извоз „ДАРКШПЕД“ – п.о. Битола, уште со дејностите наведени во прилог образец бр. 3.

030003; 080129; 110109; откуп на рано градинарски култури, земјоделски производи, сточарски производи, стока, лековити билки, шумски плодови, печурки, мед, чаеви, жаби и други водоземци; 011810; 011831; 011820; 011832; 011910; 011920; 011930, 011941; 011990; 012611;

012612; 012613; 012614; 012622; 012623, 012691; 013050; 013071.

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 2173/97. (16195)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Срег. бр. 2113/97, на регистарска влошка бр. 1-1466, го запиша во судскиот регистар зголемувањето на влог на Приватното претпријатие за сервис, трговија на големо и мало „АВТОТРГОВИЈА“ извоз-увоз ц.о. Битола, ул. „Довлецик“ бр. 42, Битола.

Се зголемува основачкиот влог во Приватното претпријатие за сервис, трговија на големо и мало „АВТОТРГОВИЈА“ извоз-увоз ц.о. Битола, и тоа за износот од 230.000,00 ден.

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 2113/97. (16196)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Срег. бр. 2234/97, на регистарска влошка бр. 5296, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма на Приватното претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз „ХИДРО–ТЕК“ п.о. Битола, ул. „1-ва“ бр. 36.

Се менува називот на фирмата: Наместо досегашниот назив приватното претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало „ДИСТЕВ“ увоз-извоз п.о. Битола.

Новиот назив гласи: Приватно претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз „ХИДРО–ТЕК“ п.о. Битола, ул. „1-ва“ бр. 26.

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 2234/97. (16198)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Срег. бр. 2279/97, на регистарска влошка бр. 1-18467, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за трговија, производство и услуги на големо и мало „БАМБИ АЗРА“ увоз-извоз п.о. Битола, ул. „Ж. Ј. Шпанац“ бр. 86.

Седиште: ул. „Ж. Ј. Шпанац“ бр. 86.

Основач е: Буран Зејнелов.

Врши проширување на дејноста уште со следните дејности: 080120, 080121, 080122, 080201, 080202, 080190, 080129.

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 2279/97. (16199)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5811/97 на регистарска влошка 1-64767-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Произодно-трговското и услужно претпријатие „ВИЗА – С“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Октомвриска Револуција“ бр. 8/П-1 Скопје.

Да се брише Зоран Илиовски, а се запишува Силвана Стоева, како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5811/97. (15883)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5678/97 на регистарска влошка 1-24583-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за производство, услуги и промет „ВИКИ – КОМЕРЦ“, д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 36-2-25.

Се брише: Зиков Александар.

Се запишува: Зиков Косто, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5678/97. (15884)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5278/97 на регистарска влошка 1-67977-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет на Државното средно училиште за железнички и ПТТ сообраќај „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“ – Скопје, ул. „Трета Македонска бригада“ б.б. Скопје.

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешен трговски промет:

Да се брише досегашниот застапник Крнинов Христо, в.д.директор, а да се запише Крнинов Христо, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5287/97. (15885)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5285/97 на регистарска влошка 1-36304-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за промет и услуги „ИНСА – КОМЕРЦ“, д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Мите Богевски“ бр. 4/5.

Се запишува: Илија Станковски, директор без ограничување.

Се брише: Ѓорѓи Ристиќ.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5285/97. (15886)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5502/97 на регистарска влошка 1-37358-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТР, Претпријатието за производство, трговија и услуги „СТАМПЕДО“, д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ 24“ бр. 81.

Да се брише: Јулија Чавкароска, а да се запише: Томислав Чавкароски, како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5502/97. (15887)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5927/97 на регистарска влошка 1-52359-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и лице на Претпријатието за производство, промет и услуги „ФЛОРА ТРЕЈД“, д.о.о. експорт-импорт, Скопје, ул. „Антон Чехов“ бр. 20.

Кон претпријатието пристапува: Анета Брајановска, а истапува Богомир Брајановски. Се брише: Богомир Брајановски, а се запишува: Анета Брајановска, како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5927/97. (15888)

Основниот суд во Штип со решението Трег.бр. 477/97, на регистарска влошка бр. 6-554-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец Ванчо Васил Манев тп. с. Сулдурци, општина Радовиш.

Дејности: 070111 – леб, печиво, млеко и млечни производи; 070112 – зеленчук, овоштие и преработки; 070113 – месо, живина, риба и месни преработки; 070114 – разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; 070121 – текстил и конфекција; 070122 – обувки, кожа, гума и пластика; 070123 – метални и електротехнички стоки; 070124 – огрев и градежен материјал; 070125 – мебел; 070126 – керамика, стакло и порцелан; 070127 – бои, лакови и хемикалии; 070128 – книги, канцеларски материјал и прибори; 070129 – тутун и други непрехранбени производи; 070132 – друга трговија со мешовити стоки;

070140 – трговија на мало со возила, делови и прибор; 070150 – трговија на мало со нафтени деривати.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка и за сметка на фирмата.

За преземените обврски во правниот промет со трети лица одговара лично и со целокупниот свој имот.

Управител – без ограничување е Ванчо Васил Манев од с. Сулдурци, Општина Радовиш.

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 477/97. (16050)

Основниот суд во Штип со решението Трег.бр. 470/97, на регистарска влошка бр. 6-547-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец – поединец Ташкова Веселин Ленче тп Радовиш ул. „Мирче Ацев“ бр. 17.

Дејности: 070111, 070112, 070123, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150.

Управител Ташкова Ленче од Радовиш, ул. „Мирче Ацев“ бр. 17, Радовиш.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, и за обврските со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 470/97. (16051)

Основниот суд во Штип со решението Трег.бр. 490/97, на регистарска влошка бр. 6-567-000-06, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговец – поединец Мемедов Рушид Асан т.п. с. Тополница, Радовиш.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602.

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 490/97. (16052)

Основниот суд во Штип со решението Трег.бр. 399/97, на регистарска влошка бр: 6-476-000-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговец – поединец Стојан Илија Кацарски с. Злеово – Подареш.

Основач – овластен потписник Стојан Илија Кацарски од с. Злеово – Подареш.

Дејности: 07011, 07012, 07013, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150.

Истапува во свое име и за своја сметка. Одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 399/97. (16053)

Основниот суд во Штип со решението Трег.бр. 488/97, на регистарска влошка бр. 6-565-000-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговецот поединец Киро Коне Пановски тп ул. „Гоце Делчев“ бр. 51 Штип.

Основач Киро Пановски.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114.

Одговорност: во свое име и за своја сметка, лично со целиот свој имот.

Овластен потписник Киро Пановски.

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 488/97. (16054)

Основниот суд во Штип со решението Трег.бр. 500/97, на регистарска влошка бр. 8-577-000-11, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за вршење на графички услуги и трговија „Туртел принт“ дооел Железничка бб – Штип.

Основач: АД Туртел ул. „Тошо Арсов“ 36 – Штип. Влог во износ од 1.349.833,00 денари.

Дејности: 013400, 070111, 110909, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320.

Одговорност: во свое име и за своја сметка одгвара со ситот свој имот.

Никола Поптрајков – управител и застапник со ограничени овластувања.

За заклучување на договори чија вредност е над 5.000 ДЕМ., потребна е согласност од содружникот.

Од Основниот суд во Штип, Срег.бр. 500/97. (16055)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5504/97, на регистарска влошка бр. 1-53009-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за услуги и трговија на големо и мало „ИНФО СПОРТ“ д.о.о. Скопје ул. „Доситеј Обрадовиќ“ бр.17/20.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 110620,120420, организирање на спортско рекреативни активности, давање стручна помош на спортски друштва и клубови, давање физиотерапевтски услуги, акушерска гимнастика, тренирање на спортисти за кондициони подготовки, обука на пливачи и спасители, спортски школи, подготовка на кандидати за полагање приемен испит, организирање конгреси, симпозиуми и семинари, изработка на планови и програми за развој на спортот и физичката култура, давање стручни совети за подобрување на здравјето со телесно вежбање, сервисирање на спортска опрема.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр.5504/97. (15970)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр.5396/97, на регистарска влошка бр.1-19172-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за трговија и услуги „АКИМО“ извоз увоз Скопје бул. „Партизански одреди“ бр. 47-2/8.

Истапува: Андоновски Кирил

Се брише: Андоновски Кирил

Се запишува: Андоновски Иван.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр.5396/97. (15972)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр.5450/97, на регистарска влошка бр. 1-37432-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и проширувањето на дејност на Претпријатието за производство и промет „ПРИНГА-СБС“ увоз-извоз д.о.о. Скопје ул. „Иван Цанкар“ бр. 89а.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 012421, 012429, 080190, 080201, 080202, 090183, 090189, 120312.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр.5450/97. (15973)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5324/97, на регистарска влошка бр. 1-11224-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Трговското претпријатие на големо и мало „ШЕТАРА“ увоз-извоз ЦО Скопје ул. „392“ бр.1 Скопје.

Таип Шерифов од Скопје истапува. Се брише: Таип Шерифов. Се запишува: Рамадан Шерифовиќ од Скопје за директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр.5324/97. (15975)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр.4846/97, на регистарска влошка бр. 1-46568-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, промената на лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет на Претпријатието за трговија со возила и делови „ФАРАОН“ ДОО.

Претпријатие за трговија со возила и делови „ФАРАОН“ увоз-извоз Скопје е ДОО. Се брише: Цветко Кузмановски. Се запишува: Добри Петровиќ.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр.4648/97. (15974)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5246/97, на регистарска влошка бр. 1-7666-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за промет на големо и мало, увоз-извоз „МЕТО-ПРОМ“ ц.о. Скопје ул. „68“ бр. 3 нас. Кисела Јабуга.

Претпријатието за промет на големо и мало увоз-извоз „МЕТО-ПРОМ“ цо Скопје ул. „Македонска преграда“ бр. 24.

Основач е Антон Наковски од Скопје.

Да се брише Наковска Димитринка.

Да се запише нов директор Наковски Методија.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег.бр. 5246/97. (15977)

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ОП за производство на расветни тела „ПРОЛУКС“ – ПРИЛЕП

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на Претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 24.12.1997 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието и претворање на побарувањата на доверителите во траен влог, што се смета за дополнителен модел.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Крушевски пат“ бб., во време од 08 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, „АГРО-ПРОМЕТ“ Струга

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на ден 24.12.1997 год. донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на идеален дел на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Мороншки мост“ бб Струга, во време од 9 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „ТОПОЛА“ АД – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на Претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 24.12.1997 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на идеален дел на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Негоричанска“ бб. н. Драчево, Скопје во време од 08 до 14 часот.

(151)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал Пчеларска задруга „ПЧЕЛА КОМЕРЦ“ – Прилеп

О Б Ј А В У В А

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 24.12.1997 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатијето, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и Законот за трансформација на претпријатијата и задругите кои стопанисуваат со земјоделско земјиште.

Пчеларска задруга „ПЧЕЛА КОМЕРЦ“ – Прилеп, не подлежи на трансформација според Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште, бидејќи во Задругата нема вложено, ниту е даден на управување општествен капитал.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Крушевско џаде“ бб – Прилеп, во време од 9 до 14 часот.

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство („Службен весник на Република Македонија бр. 42/93), Заводот за статистика ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1997 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на цените на производителите на индустриски производи во декември 1997 година во однос на ноември 1997 година е 0,001.

2. Коефициентот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на декември 1997 година е 0,086.

3. Коефициентот на цените на производителите на индустриски производи од секој месец во годината до крајот на годината е:

По месеца 1997 година

Јану- ари	Февру- ари	Март	Април	Мај	Јуни	Јули	Август	Сеп- тем- ври	Октом- ври	Ноем- ври	Декем- ври
0,067	0,059	0,057	0,075	0,077	0,079	0,076	0,033	0,019	-0,001	0,001	0,000

4. Коефициентот на порастот на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на декември 1997 година во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 1996 година е 0,026.

В.д. директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

СОДРЖИНА

	Страна
1. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Бугарија . . .	1
2. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Албанија . .	1
3. Указ за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Бугарија	1
4. Одлука за определување на вредноста на константата „А“ за утврдување на висината на надоместокот за користење на радио фреквенции	1
5. Одлука за прибирање и користење на средства од економската помош од странство за развој на земјоделството во Република Македонија	2
6. Одлука за отстапување на користење на недвижност	2
7. Одлука за отстапување на користење на недвижност	3
8. Одлука за определување на услови за градба за објектот 35 КВ далновод „Косел – Песочани“ што треба да се гради во општините Белчишта, Мешеништа и Косел	3
9. Одлука за определување на услови за градба за објектот „Столарска и лимарска работилница со фарбара“ што треба да се гради во општината Кичево	3
10. Одлука за определување на услови за градба за објектот „Бензинска пумпа со придружни објекти“, што треба да се гради во с. Радичево, општина Василево	3
11. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	4
12. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	4
13. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на коефициентите за утврдување на личните доходи на функционерите кои ги избира и именува Собранието на Република Македонија и на раководните работници кои ги именува Собранието или кои ги назначува надлежното тело на Собранието на Република Македонија	5
14. Одлука за престанување на важење на Одлуката за условите и критериумите за користење на средства од Компензациониот фонд Phare – проекти за микро бизниси	5
15. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за формата, содржината и употребата на единствени инструменти – образци за вршење на работите на платниот промет во Република Македонија	5
Објава за запишување во Регистарот на доработувачи на семснски материјал	7
Исправка на Решението на Републичката геодетска управа, бр. 10-3047/1 од 10 декември 1997 година	7
Објава за коефициентите за порастот на цените и порастот на трошоците на животот во Република Македонија за месец декември 1997 година	32